



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 1 февруари 1995
Скопје
Број 6 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

100.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1993 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1993 година,
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 26 јануари 1995 година.

Број 09-352/1
26 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1993 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во постојаната резерва во 1993 година изнесуваат:

	Планирани	Остварени
– приходи	15.116.500.000	13.449.029.232
– расходи	15.116.500.000	13.449.029.232
– постојана резерва	95.000.000	43.103.000

Член 2

Планираните и остварените приходи по видови и нивната распределба по намени се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот, кој гласи:

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1993 ГОДИНА

Ред. број	Кonto	П Р И Х О Д И	Предвидено со Буџетот за 1993	Остварени приходи во 1993
1	2	3	4	5
	1.	ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ		
	70	ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОК НА ПРИХОДИ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА		
	700	Пренесен дел од вишок на приходи од претходната година		37,189,737
1		Сé група 70		37,189,737
	1	НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		
	71	ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА		
2	710	Данок од добивка	1.100,000,000	581,432,884
		Сé група 71	1.100,000,000	581,432,884
	72	ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ПЛАТИ		
3	720	Данок од плати на работниците	5.000,000,000	4.237,018,626
		Сé група 72	5.000,000,000	4.237,018,626

1	2	3	4	5
	73	ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА		
4	730	Данок на промет	5.500,000,000	4.597,243,292
		Сé група 73	5.500,000,000	4.597,243,292
	75	ПРИХОДИ ОД ТАКСИ		
5	752	Судски и административни такси	100,000,000	501,468,281
		Сé група 75	100,000,000	501,468,281
	76	ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ		
6	760	Царини и други увозни давачки	2.500,000,000	2.038,115,819
		Сé група 76	2.500,000,000	2.038,115,819
	77	ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИТЕ ПРИХОДИ		
7	770	Парични казни	10,000,000	250,346,709
8	771	Приходи од органи и организации	1,500,000	18,180,607
9	778	Други приходи	100,000,000	363,451,234
10	778/1	Надомест од цената на нафтените деривати	800,000,000	791,875,521
11	778/3	Приходи од игри на среќа	5,000,000	32,706,522
		Сé група 77	916,500,000	1.456,560,593
		Вкупно непосредни изворни приходи	15,116,500,000	13,449,029,232
		Вкупно приходи на Републичкиот буџет	15,116,500,000	13,449,029,232

Ред. број	Кonto	РАСХОДИ (РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ)	Предвидено со Буџетот за 1993	Извршено во 1993
1	2	3	4	5
		40-СРЕДСТВА ЗА РАБОТА		
12	400	Средства за плати на работниците	5,212,284,703	4,980,349,929
13	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	136,507,650	119,777,115
14	401	Средства за материјални трошоци	252,469,500	239,925,040
15	401/1	Средства за општествена исхрана	465,930,121	409,570,941
16	402	Средства за амортизација	2,011,970	
		Сé група 40	6,069,203,944	5,749,623,025
		41-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
17	410	Средства за плати и други лични примања на функционерите, раководните работници и пратениците	235,785,289	223,918,369
18	412	Докуп на стаж и отпремнина на пензионирани работници	7,843,000	7,842,955
19	415	Средства за инвестиции за основни средства	346,500,000	326,724,759
20	416	Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стандард	235,000,000	200,713,948
21	418	Средства за други потреби за работа на органите на управата	525,909,140	490,455,899
		Сé група 41	1.351,037,429	1,249,655,929
		42-СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА		
22	420	Средства за потребите на одбраната	1,960,088,929	1,638,803,102
		Сé група 42	1,960,088,929	1,638,803,102
		43-СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО		
23	431	Компензации, регреси и надоместоци	40,300,000	38,487,729
24	433	Други потреби и интервенции во стопанството	2,226,656,000	1,987,872,624
25	435	Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја од територијата на ОПЗ	171,000,000	110,000,000
		Сé група 43	2,437,956,000	2,136,360,353
		45-СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
26	450	Средства за образование и воспитување	501,580,000	401,645,630
27	451	Средства за наука	121,294,000	110,026,465
28	452	Средства за култура	125,622,000	113,560,000
29	453	Средства за физичка култура	14,800,000	13,801,000
30	454	Средства за социјална и детска заштита	1,146,260,000	853,178,950

1	2	3	4	5
31	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	86,980,000	71,266,272
32	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	1,000,000,000	951,246,500
33	459	Средства за други општествени дејности	250,000	250,000
		Сé група 45	2,996,786,000	2,514,974,817
		46-СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ		
34	461	Средства за политичките партии и здруженија на граѓани	14,998,000	11,545,582
		Сé група 46	14,998,000	11,545,582
		47-ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ		
35	470	Издвојување во постојаната буџетска резерва	95,000,000	43,103,000
		Сé група 47	95,000,000	43,103,000
		48-ДРУГИ РАСХОДИ		
36	483	Обврски од претходната година	96,038,000	96,037,178
37	488	Тековна буџетска резерва	10,367,830	6,322,259
38	488/1	Средства за усогласување на платите	75,023,868	213,987
39	488/2	Средства за усогласување на приходите на општинските буџети	10,000,000	2,390,000
		Сé група 48	191,429,698	104,963,423
		ВКУПНО РАСХОДИ (ОД 12 ДО 39)	15,116,500,000	13,449,029,232

Член 3

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1993 година се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

101.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за сметководството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јануари 1995 година.

Број 09-351/1
26 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 1

Во Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“ број 42/93), во членот 87 бројот „1995“ се заменува со бројот „1996“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

102.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ПОБЕДАТА
НАД ФАШИЗМОТ

Член 1

Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување на педесетгодишнината од победата над фашизмот (во натамошниот текст: Одбор).

Член 2

Одборот го сочинуваат претседател и 30 членови. Претседател на Одборот е претседателот на Република Македонија.

Член 3

Членовите на Одборот се избираат од редот на учесниците во антифашистичката војна, пратениците, членовите на Владата, научните и јавните работници, претставници на политичките партии, на Македонската православна црква и на други верски заедници и на Еврејската заедница во Македонија.

Член 4

Одборот донесува програма за одбележување на педесетгодишнината од победата над фашизмот и се грижи за нејзиното остварување.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Број 09-354/1
26 јануари 1995 година
Скопје

103.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕ- ТИТЕ НАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување на педесетгодишнината од основањето на Организацијата на обединетите нации (во натамошниот текст: Одбор).

Член 2

Одборот го сочинуваат претседател и 30 членови. Претседател на Одборот е претседателот на Република Македонија.

Член 3

Членовите на Одборот се избираат од редот на пратениците, членовите на Владата, научните и јавните работници и претставници на здруженија на граѓани во Република Македонија.

Член 4

Одборот донесува програма за одбележување на педесетгодишнината од основањето на Организацијата на обединетите нации и се грижи за нејзиното остварување.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-353/1
26 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

104.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА

I

Во Собранието на Република Македонија се основаат постојани работни тела за подготвување и разгледување на предлози на закони и на други акти, за следење на извршувањето на актите на Собранието на Република Македонија, како и за проучување и претресување на други прашања од неговата надлежност.

Претседателите и членовите на работните тела се избираат од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија.

II

Како постојани работни тела на Собранието на Република Македонија се основаат:

1. Комисија за уставни прашања,
2. Законодавно-правна комисија,
3. Комисија за политички систем,

4. Комисија за внатрешна политика и одбрана,
5. Комисија за надворешна политика,
6. Комисија за прашања на изборите и именувањата,
7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот,
8. Комисија за меѓунационални односи,
9. Комисија за контрола над работата на Службата за државна безбедност,
10. Комисија за економска политика и развој,
11. Комисија за финансирање и буџет,
12. Комисија за стопанство,
13. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство,
14. Комисија за градежништво и урбанизам,
15. Комисија за сообраќај и врски,
16. Комисија за екологија, млади и спорт,
17. Комисија за образование и наука,
18. Комисија за култура,
19. Комисија за здравство,
20. Комисија за труд и социјална политика,
21. Комисија за одбележување годишнини на значајни настани и личности и
22. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања.

1. Комисија за уставни прашања

Комисијата за уставни прашања има претседател и дваесет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- спроведување на Уставот;
- предлозите за измена на Уставот;
- подготвување на текст на измените на Уставот;
- начелните прашања од уставниот карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти и
- други прашања од уставен карактер.

2. Законодавно-правна комисија

Законодавно-правната комисија има претседател и дванаесет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- усогласеноста на законите и другите акти со Уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
- барањата за давање автентични толкувања и изготвување предлози на автентични толкувања на законите;
- законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката;
- утврдување на пречистен текст на законите и на другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
- давање исправка на грешки по објавениот текст на законот или на друг акт врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и
- други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

3. Комисија за политички систем

Комисијата за политички систем има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- функционирањето на политичкиот систем;
- менувањето на границите на Републиката;
- државните симболи и нивната употреба;
- системот на јавното информирање;

- правото на здружување на граѓаните и политичкото организирање;
- избирачкото право и начинот на избор на одборници и пратеници;
- референдумот;
- локалната самоуправа;
- народниот правобранител;
- Македонската православна црква и верските заедници;
- одликувањата, признанијата и наградите;
- празниците на Република Македонија;
- организацијата на државната управа и
- други прашања што се однесуваат на политичкиот систем.

4. Комисија за внатрешна политика и одбрана

Комисијата за внатрешна политика и одбрана има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- заштитата на поредокот утврден со Уставот;
- државјанството;
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
- амнестијата и помилувањето;
- јавните собири и јавните приредби;
- безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај;
- заштитата од природни непогоди и епидемии;
- слободата на движењето и слободата на изборот на живеалиштето;
- пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето;
- набавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето на оружјето и муницијата;
- матичните книги и заштита на личните податоци;
- личните имиња, личните карти и патните исправи;
- преминот на државните граници и движењето во граничниот појас, движењето и престојот на странците;
- одбраната на Републиката и цивилната заштита;
- пописот на населението и
- други прашања што се однесуваат на внатрешната политика и одбраната.

5. Комисија за надворешна политика

Комисијата за надворешна политика има претседател и дванаесет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- надворешната политика на Република Македонија и нејзиниот однос со другите држави и меѓународни организации;
- политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство;
- стапувањето или истапувањето од сојуз или заедници со други држави;
- стапувањето во членство или истапувањето од членство во меѓународни организации;
- ратификацијата на меѓународни договори што ги склучува или кон кои пристапува Република Македонија и дава мислење за оправданоста за отпочнување преговори за склучување меѓународни договори кои ги потврдува Собранието;
- меѓународната регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документите на меѓународните организации и асоцијации;
- воспоставување парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации и

- други прашања што се однесуваат на надворешната политика.

6. Комисија за прашања на изборите и именувањата

Комисијата за прашања на изборите и именувањата има претседател и дванаесет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- поднесувањето предлози за избори и именувања, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Устав, закон, со деловник или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
- предлагање состав на постојаните и времените работни тела на Собранието;
- предлагање и именување на членови на Редакцискиот одбор на гласилото на Собранието на Република Македонија;
- именување и разрешување на претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работни органи;
- предлага, односно донесува одлуки за именување и разрешување на претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работни органи;
- предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење на Републиката и на други настани чие обележување е потребно;
- давање претходна согласност на актот за внатрешна организација и работа и за систематизација на работите и задачите на службите на Собранието.

Комисијата исто така:

- подготвува и поднесува предлози на прописи за платите и за другите примања на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието, раководните работници што ги назначува Комисијата, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
- донесува акти за кои е овластена од Собранието;
- донесува поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и на функционерите што ги избира или именува Собранието, како и за раководните работници што ги назначува Комисијата;
- ја определува, во согласност со прописите висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
- дава исправки на актите што ги донесува и објавува Комисијата во „Службен весник на Република Македонија“ и
- други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

Прописите што ги донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата според овластувањето од Деловникот на Собранието на Република Македонија се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот има претседател и осум члена.

Комисијата во рамките на својот делокруг особено:

- разгледува начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот на

Република Македонија, кои се однесуваат на основните слободи и права на граѓанинот;

– ги разгледува иницијативите и предлозите за донесување закони, нацртите и предлозите на закони и другите прописи и општи акти од значење за остварување на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;

– укажува на потребата од донесување на закони, други прописи и општи акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;

– го следи, разгледува и анализира остварувањето на ратифицираните меѓународни правни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот и

– врши и други работи од својот делокруг.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

8. Комисија за меѓународни односи

Комисијата за меѓународни односи има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на уредувањето со закон на правата на националностите утврдени со Уставот, особено од аспект на:

– обезбедувањето на правото на употреба на јазикот и писмото на националностите;

– обезбедувањето на правото на настава на јазикот на националностите во областа на воспитувањето и образованието;

– гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на националностите;

– обезбедување на информирањето, културните и други дејности, заради изразување на идентитетот и националните особености и

– други прашања што се однесуваат на остварувањето на правата на националностите утврдени со Уставот и законите.

9. Комисија за контрола над работата на Службата за државна безбедност

Комисијата за контрола над работата на Службата за државна безбедност има претседател и шест члена.

Комисијата врши увид над законитоста на работата на Службата за државна безбедност во однос на:

– почитувањето на правата и должностите утврдени со уставот и законите на граѓаните, претпријатијата и другите организации од страна на Службата за државна безбедност;

– законитоста во спроведувањето на овластувањето на Службата за државна безбедност од аспект на пречекорување, неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на со закон утврдените права;

– методите и средствата што ги користи Службата за државна безбедност од аспект на законитоста и почитувањето на правата на човекот и другите субјекти;

– материјалната, кадровската и техничката опременост на Службата за државна безбедност и

– други прашања што се однесуваат на Службата за државна безбедност.

10. Комисија за економска политика и развој

Комисијата за економска политика и развој има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

– економскиот систем, развојната и економската политика;

– просторниот и регионалниот развој;

– побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, ридско-планинските и пограничните краишта во Републиката;

– монетарно кредитната политика;

– девизната политика;

– политиката на економските односи со странство;

– странските вложувања;

– инвестиционата политика и следењето на процесите на структурните промени на стопанството;

– системот на евиденцијата и статистиката и

– други прашања што се однесуваат на економската политика и развојот на Републиката.

11. Комисија за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

– системот на финансирање и системот на извори и видови на приходи на Републиката и општините;

– даноките, таксите, придонесите и другите јавни давачки на граѓаните и правните лица;

– Републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет;

– компензациите, премииите, регресите и стимулациите;

– јавните заеми;

– издавањето на обврзници;

– системот на осигурувањето на имоти и лица;

– финансиските инструменти и мерките на монетарно-кредитниот и банкарскиот систем;

– хартиите од вредност;

– ратификациите на договори, склучени со меѓународни финансиски организации;

– царинскиот и девизниот систем;

– пресметковниот систем, системот на плаќање и платниот промет;

– платите и другите надоместоци од работен однос на корисниците на средствата од Републичкиот буџет;

– службите за финансиска контрола.

– евиденцијата и прометот на недвижности;

– сопственичките и други имотни права;

– интервенциите во стопанството што се обезбедуваат од средствата на Републичкиот буџет;

– инвестициите што се финансираат од средствата на Републичкиот буџет;

– игрите на среќа;

– средствата на солидарност и

– други прашања што се однесуваат на финансирањето.

12. Комисија за стопанство

Комисијата за стопанство има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

– индустријата по гранки, групации и производители;

– инвестиционата активност и производствената ориентација и специјализација;

– енергијата, штедењето, супституцијата и нејзиното рационално користење;

– угостителството, туризмот и занаетчиските дејности;

– геолошките истражувања на минерални сировини, нивната експлоатација и финализација;

– концесиите;

- геодетската дејност;
- метеоролошката и хидролошката дејност;
- стоковните резерви на државата;
- политиката на цените;
- сопственичката трансформација;
- пазарот и претприемништвото, трговијата, прометот на стоки и услуги;
- формирањето јавни претпријатија и други организации чија дејност е од интерес за Републиката;
- економските односи со странство и
- други прашања што се однесуваат на стопанството.

13. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- земјоделското земјиште, шумите, пасиштата и други природни богатства и природни сили;
- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата.
- сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството;
- ловот и риболовот;
- животинскиот и растителниот свет;
- премерот и катастарот на земјиштето;
- употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;
- хидромелиоративните системи и
- други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

14. Комисија за градежништво и урбанизам

Комисијата за градежништво и урбанизам има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- просторното и урбанистичкото планирање и уредувањето на градежното земјиште;
- добрата од општ интерес и во општа употреба;
- станбеното и комуналното стопанисување;
- градежништвото и инвестиционата изградба и
- други прашања што се однесуваат на градежништвото и урбанизмот.

15. Комисија за сообраќај и врски

Комисијата има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-сообраќајот;
- жичарите и ски-лифтовите;
- системите за телекомуникации и радио-дифузниот систем;
- изградбата на инвестициони објекти во областа на транспортот и телекомуникациите;
- надзорот над изградбата, одржувањето и користењето на инвестиционите објекти во областа на транспортот и телекомуникациите и
- други прашања што се однесуваат на сообраќајот и врските.

16. Комисија за екологија, млади и спорт

Комисијата за екологија, млади и спорт има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
- обезбедувањето услови за здрава животна средина;
- спречувањето на штетната бучава;
- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија;
- заштитата на животинскиот и растителниот свет од загадување;
- заштитата од загадување при превоз и промет на експлозивни, радиоактивни и запаливи течности и гасови;
- природните реткости од аспект на заштита на унапредување на животната средина;
- образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард;
- социјалната сигурност на младите;
- поттикнувањето на интелектуалното, културното и научното творештво на младите;
- заштитата од болестите на зависност и од СИДА-та;
- развојот и унапредувањето на физичката култура;
- развојот на врвниот спорт и
- други прашања што се однесуваат на екологијата, младите и спортот.

17. Комисија за образование и наука

Комисијата за образование и наука има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
- системот и организацијата на научно-истражувачката работа;
- создавањето, примената и вреднувањето на пронајдоците, патентите и другите инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
- информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
- физичкото воспитување и училишниот спорт;
- организацијата, развојот и функционирањето на информативниот систем во Републиката и
- други прашања што се однесуваат на образованието и науката.

18. Комисија за култура

Комисијата за култура има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
- заштитата, унапредувањето и збогатувањето на историското и уметничкото богатство;
- архивската, библиотечната, издавачката, музејската, сценско-уметничката, филмската и ликовната дејност;
- споменичното одбележување и
- други прашања што се однесуваат на културата.

19. Комисија за здравство

Комисијата за здравство има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- здравствената заштита на населението;
- заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти;
- хигиенско-епидемиолошката состојба;
- снабдувањето и прометот со лекови, медицинска опрема, санитарски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
- санитарниот и здравствениот надзор и
- други прашања што се однесуваат на здравството.

20. Комисија за труд и социјална политика

Комисијата за труд и социјална политика има претседател и десет члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- работните односи и заштитата на работниците на работа;
- правото на штрајк;
- вработувањето;
- заштитата на жената на работа и заштита на мајчинството;
- платите и животниот стандард;
- социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;
- системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;
- популационата политика, бракот и семејството;
- системот на пензиското и инвалидското осигурување, боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и
- други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

21. Комисија за одбележување годишнини на значајни настани и личности

Комисијата за одбележување годишнини на значајни настани и личности има претседател и осум члена.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

- определувањето годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмацијата на историското и културното наследство и негувањето на општоцивилизационските вредности;
- надградувањето и збогатувањето на втемелените традиции на одбележување на значајни настани и личности и на историското богатство на македонскиот народ и националностите;
- начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;
- активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и
- други прашања што се однесуваат на одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

22. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања има претседател и осум члена.

- Комисијата:
- го следи спроведувањето на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела;
 - ги разгледува иницијативите за изменување на деловниците;
 - дава иницијативи за изменување и дополнување на деловниците;

– го разгледува извештајот на Републичката (државна) изборна комисија за резултатите од повторните и дополнителните избори и на Собранието му поднесува извештај, со предлог за верификација на мандатите;

– ги разгледува основите за престанок на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;

– ги разгледува прашањата што се однесуваат на имунитетот на пратениците, судиите и јавниот обвинител и неговите заменици и

– разгледува други деловнички прашања и прашања во врска со мандатно-имунитетните права.

III

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за образување на постојани работни тела на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 5/91, 10/91 и 63/94), Одлуката за овластување на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Одлуката за основање Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот („Службен весник на Република Македонија“ број 25/92 и 80/92) и Одлуката за основање на Комисија за одбележување годишнини на значајни настани и личности („Службен весник на Република Македонија“ број 43/93 и 63/94).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-346
26 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

105.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 63/94), во ставот 1 називот на точката 2 се менува и гласи: „Комисија за надворешна политика“.

2. Називот на точката 3 се менува и гласи: „Комисија за политички систем“.

3. Во точката 4. Комисија за финансирање и буџет, под а) за претседател, наместо „Драган Георгиев“ треба да стои „Љупчо Мешков“.

Под б) наместо „Руфи Османи“ треба да стои „Вељо Тантаров“, а се додава и еден нов член и тоа: Драган Георгиев.

4. Во точката 5. Комисијата за стопанство, под а) за претседател наместо „Симон Наумоски“ треба да стои „Душан Николовски“.

Под б) се додаваат два нови члена и тоа: Симон Наумоски и Томислав Стојановски.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-344/1
26 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

106.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија, се избрани:

1. Комисија за уставни прашања

- а) За претседател:
Стојан Андов
- б) За членови:
Тито Петковски,
Александар Гештаковски,
Никола Г. Поповски,
Љубомир Поповски,
Наке Стојановски,
Алил Цафероски,
Благоја Силјановски,
Туше Гошев,
Ристо Масев,
Зоран Крстевски,
Панче Насев,
Јаким Ивановски,
Абдурахман Алити,
Насер Зибири,
Киро Поповски,
Фаик Абди,
Кенан Хасипи,
Мерсел Биљали,
Томислав Стојановски и
Ристо Трајков.

2. Комисија за внатрешна политика и одбрана

- а) За претседател:
Љубомир Поповски
- б) За членови:
Љупчо Беличев,
Александар Јакимовски,
Митко Ристевски,
Кире Видимче,
Димитар Трпеновски,
Назми Маљичи и
Љубосав Иванов.

3. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

- а) За претседател:
Туше Гошев
- б) За членови:
Ратка Куљан,
Димче Настоски,
Дане Милошевски,
Ристо Николовски,
Владимир Соколовски,
Бранко Арсовски,

Сејфедин Харуни и
Абдулади Вејсели.

4. Комисија за меѓународни односи

- а) За претседател:
Сејфедин Харуни
- б) За членови:
Ване Наумоски,
Ферит Мусовски,
Ратка Куљан,
Дане Милошевски,
Драган Митевски,
Николина Трајаноска,
Мирко Лазаревски,
Фаик Абди,
Кенан Хасипи и
Зекир Кадриу.

5. Комисија за контрола над работата на Службата за државна безбедност

- а) За претседател:
Зоран Шапуриќ
- б) За членови:
Алил Цафероски,
Александар Ивановски,
Љубомир Чадиковски,
Зонко Каров,
Назим Маљичи и
Абдулади Вејсели.

6. Комисија за економска политика и развој

- а) За претседател:
Мирко Пецов
- б) За членови:
Пецо Стојановски,
Марјан Начевски,
Здравко Стојковски,
Славко Котевски,
Слободан Најдовски,
Николина Трајаноска,
Звонко Каров и
Газменд Ајдарага.

7. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

- а) За претседател:
Санде Цамбазовски
- б) За членови:
Петре Трајаноски,
Вељо Тантаров,
Славко Котевски,
Живко Јанкуловски,
Илија Каров,
Петар Талимциоски,
Славчо Чапов,
Ристо Трајков,
Газменд Ајдарага и
Мирко Трипуновски.

8. Комисија за градежништво и урбанизам

- а) За претседател:
Аце Коцевски
- б) За членови:
Владе Давитковски,
Димитрија Врџевоски,
Никола Р. Поповски,
Мирко Иванов,
Слободан Даневски,
Ристо Трајков,
Мевљан Таири и
Мирко Лазаревски.

9. Комисија за сообраќај и врски

- а) За претседател:
Мевљан Таири,

- б) За членови:
Иван Бојков,
Митко Илиевски,
Илија Гоцевски,
Драгољуб Поповиќ,
Наум Стјановски,
Слободан Даневски и
Блаже Филиповски.

10. Комисија за екологија, млади и спорт

- а) За претседател:
Никола Г. Поповски
б) За членови:
Марјан Начевски,
Рубинчо Белчески,
Зоре Темелковски,
Димитар Поповски,
Кире Видимче,
Јован Лазарев и
Исмет Рамадани.

11. Комисија за образование и наука

- а) За претседател:
Димитар Поповски
б) За членови:
Димче Настоски,
Атанас Вангелов,
Илинка Митрева,
Александар Јакимовски,
Славе Наумовски,
Сејфедин Харуни,
Целадин Мурати,
Рами Туда,
Јован Лазарев и
Томислав Стојановски.

12. Комисија за култура

- а) За претседател:
Благоја Стефановски
б) За членови:
Љубомир Чадицовски,
Рубинчо Белчески,
Благој Силјановски,
Владимир Станковски,
Персида Малинска,
Мирко Трипуновски и
Целадин Мурати.

13. Комисија за здравство

- а) За претседател:
Игнатие Богдановски
б) За членови:
Стојан Ковачевски,
Ристо Марковски,
Милчо Трајков,
Димитар Трпеноски,
Јордан Божиновски,
Персида Малинска,
Марјан Котлар,
Мирко Лазаревски,
Абдурауф Пруси и
Кенан Хасипи.

14. Комисија за труд и социјална политика

- а) За претседател:
Бранко Арсовски
б) За членови:
Јован Николов,
Борис Павлов,
Борис Костаќев,
Ферит Мусовски,
Нано Ружин,

Санде Ѓавчев,
Тодосија Паунов,
Петар Талимџиски и
Абдурауф Пруси.

15. Комисија за одбележување годишнини на значајни настани и личности

- а) За претседател:
Александар Ивановски
б) За членови:
Рубинчо Белчески,
Кирил Спасовски,
Стојан Ковачевски,
Тодосија Паунов,
Славчо Чапов,
Фанк Абди,
Бранко Арсовски и
Назми Маљичи.

16. Комисија за деловнички и мајдатно-имуниететни прашања

- а) За претседател:
Панчо Минов
б) За членови:
Кирил Спасовски,
Љупчо Белчев,
Мирко Иванов,
Илија Каров,
Мевљан Таири,
Рами Туда,
Лазар Димов и
Мирко Пецов.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-345/1
26 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

107.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), а во врска со делот 1, точка 1 од Програмата за заштита на социјално загрозеното население во 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 6/95), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕРИЛАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ДО ВИСИНА НА СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНОТО НИВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиски критериуми и мерила, начин и постапка за остварување на правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво.

Член 2

Висината на социјално заштитното ниво, за сите граѓани на Република Македонија, зависно од бројот на членовите на домаќинството, согласно оваа одлука, изнесува и тоа:

– 30% од просечната месечна нето плата по работник во стопанството на Републиката во претходното тримесечје, за едночлените домаќинства,

- 45% за двочлените домаќинства,
- 55% за тричлените домаќинства,
- 65% за четиричлените домаќинства, и
- 70% за петчлените и повеќечлените домаќинства.

Просечната месечна нето плата по работник во стопанството на Републиката и висината на социјално заштитното ниво од став 1 на овој член, за секое тримесечје ја утврдува и објавува Министерството за труд и социјална политика најдоцна 10 дена по истекот на тримесечјето.

Член 3

Како членови на домаќинството, согласно оваа одлука се сметаат: брачниот односно вонбрачниот другар, деца (родени во брак, вонбрачни и деца без родители и родителска грижа земен на издржување), татко, мајка, очув, маќеа, брат, сестра, снаа, зет и внуци, кои живеат во заедница и заеднички стопанисуваат и трошат.

Како член на домаќинството се смета и членот кој се наоѓа на работа во друго место или на привремена работа во странство и лица кои се на одслужување на воениот рок.

Како членови на домаќинството, согласно став 1 на овој член, не се сметаат лицата кои се на издржување на казна затвор подолго од 30 дена, лицата кои се сместени во други семејства или во организации за социјална заштита, во интернати за воспитување и образование на децата и младината со пречки во физичкиот или психичкиот развој.

Член 4

Право на надоместок до висина на социјално заштитното ниво остварува домаќинство чии вкупни месечни приходи за сите членови на домаќинството се помали од висината на социјално заштитното ниво утврдена во членот 2 на оваа одлука.

Член 5

Износот на надоместокот до висина на социјално заштитното ниво за домаќинството се утврдува секое тримесечје како разлика помеѓу вкупните просечни месечни приходи на сите членови на домаќинството по сите основи и висината на социјално заштитното ниво за домаќинството, утврдена со оваа одлука.

Исплатата на надоместокот до висина на социјално заштитното ниво утврден согласно ставот 1 на овој член, се врши месечно во паричен износ.

Доколку надоместокот од став 1 на овој член е помал од 2% од просечната месечна плата утврдена согласно ставот 2 на членот 2 од оваа одлука, истиот не се исплатува.

Член 6

Како приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството за остварување на надоместокот до висина на социјално заштитно ниво, според оваа одлука, се сметаат приходите кои ги остваруваат сите членови на домаќинството во претходното тримесечје, и тоа по основ на:

1. Работен однос – нето плата, надоместоци на плата и други примања (хонорарна работа, договор по дело и сл.);
2. Пензиското и инвалидското осигурување – старосна пензија, инвалидска, семејна, странска пензија и сл.;
3. Привремена невработеност – парични надоместоци, односно парични помошти за време на привремена невработеност;
4. Детски додаток;
5. Примања по основа на социјална заштита (постојани парични помошти);

6. Примања по основа на боречко-инвалидска заштита, надоместок на семејствата чиј хранител се наоѓа на задолжителна воена служба и цивилните инвалидини;

7. Приходи по основа на имот и имотни права;

8. Приходи по основа на вршење земјоделска дејност;

9. Приходи од вршење на дополнителна стопанска дејност со личен труд;

10. Примања по основа на привремена работа во странство;

11. Алиментации, стипендии и други приходи согласно закон;

12. Дивиденди;

13. Други приходи.

За приходите од став 1, точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 и 13 од овој член, подносителот на барањето доставува потврда, а доколку не остварува таков приход потпишува изјава при поднесувањето на барањето за остварување на правото на надоместок.

За приходите од став 1 точка 10 на овој член, подносителот на барањето доставува потврда, а доколку не достави потврда, а има член на домаќинството кој е на привремена работа во странство, не може да оствари право на надоместок до висина на социјално заштитно ниво.

За приходите од став 1, точка 7, 8 и 9 од овој член, подносителот на барањето доставува потврда од органот за приходи од подрачјето на општината, односно градот Скопје.

Приход од вршење на земјоделска дејност, согласно став 1, точка 8 на овој член, се смета катастарскиот приход утврден за претходната година и зголемен за порастот на месечната плата пресметана според ставот 2 на членот 2 од оваа одлука, во однос на просечната месечна плата по работник во стопанството остварена во претходната година.

За приходите од став 1, точка 7, 8 и 9 од овој член, до објавувањето на податокот за приходот за претходната година и обезбедувањето соодветен документ, како приход се смета последниот познат податок за приход, зголемен за кумулативниот пораст на просечната месечна плата пресметана според ставот 2 на членот 2 од оваа одлука, во однос на просечната месечна плата по работник во стопанството остварена во претходната година.

Порастот на платата од став 5 и 6 од овој член, го утврдува и објавува Министерството за труд и социјална политика.

Вкупниот просечен месечен приход на домаќинството се пресметува така што се собираат сите приходи на членовите на домаќинството остварени според основите во ставот 1 на овој член, пресметани за еден месец.

Член 7

По исклучок од член 6 на оваа одлука, како приходи на домаќинството не се сметаат паричните надоместоци за телесно оштетување настанато во процесот на работа во земјата, паричен надоместок за туѓа нега и помош, паричен надоместок за згрижување на лица, паричен надоместок за домаќинството кое згрижува лица во положба од социјална потреба, награди и помошти во случај на елементарни непогоди.

Член 8

Вкупните месечни приходи на домаќинството согласно членот 6 од оваа одлука, се утврдуваат врз основа на барање за остварување на правото на надоместок.

Приходот на домаќинството се утврдува на секое тримесечје и претставува основица за остварување на

правото на надоместок на домаќинството до висина на социјално заштитното ниво.

Член 9

Правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво не може да го оствари домаќинството чии членови освен куќата или станот во кој живеат, поседуваат друга семејна куќа или стан, викендичка, деловен простор, регистрирано моторно возило, освен регистрирана лека кола со старост до 10 години, односно постара од 10 години со зафатнина на моторот над 1150 cm^3 , комбајн во возна состојба, трактор во возна состојба, обработливо земјиште со површина поголема од 7.000 m^2 , во кое земјиштето категоризирано во 6,7 и 8 класа се засметува со 50% од фактичката површина, како и домаќинства чии членови вршат самостојна или професионална дејност.

По исклучок од став 1 на овој член, право на надоместок може да оствари земјоделското домаќинство чии членови, спрема наодот на надлежниот орган, поради старост, инвалидност или болест не се во можност со обавување на земјоделска дејност да остварат приходи до висина на социјално заштитното ниво, како и домаќинството чии членови имаат регистрирано моторно возило, доколку истото се користи за инвалидно лице кое е член на домаќинството.

Правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво, не може да го оствари домаќинство чии член го пренел правото на сопственост на моторно возило, односно го отуѓил, и тоа во траење од 6 месеци од месецот кога е извршена промената.

Правото на надоместок не може да го користи домаќинството во кое има невработено лице кое не се пријавува, најмалку три последователни месеци во подрачната единица на Републичкиот завод за вработување, согласно Законот за вработување или одбило понуда за вработување, преквалификација или стручно оспособување, како и лице на кое му престанал работниот однос по негова вина или по негово барање, во тековната, односно претходната година.

По исклучок од став 4 на овој член, правото на надоместок може да го користи домаќинството во кое има невработено лице до 18 годишна возраст, односно над 50 годишна возраст и невработено лице кое нема оформено основно образование, а не се пријавува во надлежното биро на Републичкиот завод за вработување.

Член 10

Барање за остварување на надоместок, се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, а невработените лица кои се пријавуваат во Републичкиот завод за вработување на подрачјето на градот Скопје, во периодот јануари-јуни 1995 година, до надлежното биро за вработување.

Барањето од став 1 на овој член, надлежниот орган е должен да го разгледа и во рок од 15 дена да донесе соодветно решение.

Доколку со решението од став 2 на овој член му се признава право на надоместок до висина на социјално заштитно ниво на барателот, надлежниот орган во истото решение го определува и членот на домаќинството кој ќе биде носител на правото.

Како носител на правото, по правило, се определува:

- за домаќинствата каде има член во работен однос, членот кој е во работен однос;
- за домаќинствата каде нема член во работен однос, а има член корисник на пензија, членот кој е корисник на пензија;
- за домаќинствата каде нема член во работен однос или корисник на пензија, а има член кој се пријавува во

надлежното биро за вработување, членот кој се пријавува во бирото за вработување,

– за сите други домаќинства, член по наод на надлежниот орган за решавање.

Член 11

Надлежниот орган од став 1 на член 10 може да изврши непосреден увид заради утврдување на фактичката состојба и доколку утврди дека барателот односно корисникот не се наоѓа во положба од социјална потреба, иако ги исполнува условите од член 6 и 9 од оваа одлука, не му се признава правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво, односно истото му се укинува.

Доколку надлежниот орган утврди дека подносителот на барањето лажно ја прикажал имотната, материјалната и семејната положба на домаќинството, го губи правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво и истото не може да го оствари тој ниту член на неговото домаќинство во наредните 6 месеци, односно до крајот на годината.

Надлежниот орган од став 1 на член 10 од оваа одлука, за случаите од став 2 на овој член, поведува постапка за повраќај на исплатениот надоместок до висина на социјално заштитното ниво.

Член 12

Правото на надоместок утврдено според решението на став 2 на членот 10 од оваа одлука, се остварува од првиот ден на месецот во кој е поднесено барањето и се исплатува се додека домаќинството ги исполнува условите за остварување на тоа право.

Исплатата на надоместокот од став 1 на овој член, не може да се врши во готово, односно се врши преку надлежните институции за платен промет.

Носителот на правото е должен да пријави промена која би влијаела врз остварувањето на правото на надоместок, наредниот ден од денот на настанатата промена.

Член 13

Носителот на правото на надоместокот определен согласно став 3 и 4 на членот 10 од оваа одлука, е должен до 15-ти во месецот, по истекот на тримесечјето, лично да достави до надлежниот орган од член 10 од оваа одлука, податоци за приходите на домаќинството остварени во претходното тримесечје врз основа на кои се утврдува правото на надоместок.

Доколку носителот на правото на надоместокот, до надлежниот орган не достави податоци, согласно став 1 на овој член, истиот го губи правото на надоместок за тој месец.

Условите од став 1 и 2 на овој член, задолжително се внесуваат во решението за остварување на правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво од член 10 став 2 на оваа одлука.

Член 14

Во постапката за остварување на правото на надоместок, согласно оваа одлука, се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка.

По жалбите изјавени против решенијата донесени во прв степен решава Министерството за труд и социјална политика.

Жалбите од став 2 на овој член, се поднесуваат до надлежниот орган, кој со комплетната документација и задолжително мислење со записник од непосредниот увид, ги доставува на одлучување до Министерството за труд и социјална политика.

Член 15

Надлежниот орган е должен најдоцна до 5-ти во месецот да достави до Министерството за труд и соци-

јална политика извештај за користењето на средствата за последниот месец и барање за потребните средства за исплата на надоместокот за наредниот месец, со вкупниот број на домаќинства, односно корисници за кои надоместокот треба да се исплати, според структурата утврдена во ставот 4 на членот 10 од оваа одлука.

Член 16

Министерството за труд и социјална политика врши контрола за наменското користење на средствата и до колку утврди ненаменско трошење на средствата ќе даде налог за враќање на ненаменски користените средства.

Член 17

Надлежниот центар за социјална работа е должен да води единствена евиденција за корисниците кои оствариле право на надоместок со оваа одлука.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.1995 година.

Бр. 23-127/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

108.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1995 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-154/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

109.

Врз основа на член 87 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 41/87) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Владата на Република Македонија даде согласност на Тарифниот систем за дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 45/82, 15/85, 22/86 и 29/89).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.02.1995 година.

Бр. 23-273/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

110.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/90), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од

Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е превземен како републички пропис и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Претпријатијата и другите правни лица што вршат производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија можат цените што се формираат според постојните прописи да ги зголемат до 15%.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоко ниво на цените на електричната енергија („Службен весник на РМ“ бр. 73/93 и 18/94).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.02.1995 година.

Бр. 23-275/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

111.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/90), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) е преземен како републички пропис и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. Претпријатијата и другите правни лица и лицата што вршат дејност со самостоен личен труд (во натамошниот текст: производители) кои произведуваат брашно, можат цените на брашното да ги формираат така што највисоките продажни цени ќе изнесуваат и тоа:

– брашно тип „500“ 16,29 ден./кгр.

Цените на брашното од став 1 на оваа точка важат како највисоки продажни цени на производителите франко натоварени во вагон или камион на најблиската натоварна станица на производителот.

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пресметуваат и трошоците на амбалажата.

2. Претпријатијата и другите правни лица и лицата што вршат дејност со самостоен личен труд во (натамошниот текст: иматели на дуќани) кои вршат промет на брашно, можат цените на брашното да ги формираат така што највисоките цени на пакуваното брашно на големо и мало да изнесуваат и тоа:

– брашно тип „500“ – 1/1 кгр. на големо 17,50 ден./кгр.

– брашно тип „500“ – 1/1 кгр. на мало 20,00 ден./кгр.

3. Претпријатијата и другите правни лица и иматели на дуќани кои произведуваат леб, можат цените на лебот да ги формираат така што малопродажна цена на лебот тип „500“ од 600 грама да изнесува 17,00 денари.

4. Со парична казна од 5 до 15 плати ќе се казни за прекршок претпријатието и друго правно лице ако цените на своите производи ќе ги формираат спротивно на одредбите од точките 1 до 3 од оваа одлука.

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во претпријатието и другото правно лице со парична казна од една третина до две плати.

Покрај паричната казна од став 1 на оваа точка ќе се изрече и заштитна мерка одземање на остварената имотна корист.

5. Со парична казна од една третина до три плати ќе се казни за прекршок имателот на дуќан кој произведува брашно, врши промет на брашно, произведува и врши промет на леб ако цената на брашното и лебот ја формира спротивно на одредбите од точките од 1 до 3 на оваа одлука.

Покрај паричната казна од став 1 на оваа точка ќе се изрече и заштитна мерка одземање на остварената имотна корист.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-218/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

112.

Врз основа на член 6 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 69/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1994 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се врши распределба на вишоците на приходи над дозволеното ниво на потрошувачка, остварени во 1994 година во износ од 114.390.520 денари.

2. Средствата се распределуваат на:

- Општина Берово 500.000 денари и тоа за реконструкција на кровот на собраниската зграда;
- Општина Битола 9.753.900 денари за отстранување на штетите од земјотресот во 1994 година;
- Општина Гевгелија 1.000.000 денари за пумпна станица во Негорци;

- Општина Делчево 1.000.000 денари за реализација на втората фаза на системот за водоснабдување;

- Општина Демир Хисар 500.000 денари за реконструкција на собраниската зграда и опремување;

- Општина Кичево 3.500.000 денари за уредување и асфалтирање на улиците, водоснабдување и набавка на специјални возила за комунална хигиена;

- Општина Кочани 322.300 денари за водоснабдување;

- Општина Куманово 1.500.000 денари за уредување и асфалтирање на улиците и водоснабдување;

- Општина Охрид 1.000.000 денари за довршување на работите на сепаратната канализациона мрежа „Грашница“;

- Општина Пробиштип 574.800 денари за водоснабдување;

- Општина Радовиш 922.000 денари за водоснабдување;

- Општина Свети Николе 500.000 денари за водоснабдување;

- Општина Струмица 1.000.000 денари за водоснабдување и за покривање на трошоци за улично осветлување;

- Општина Тетово 10.000.000 денари за измирување на обврските од 1994 година по основ на реконструкција и поправка на локалната патна мрежа;

- Собрание на град Скопје 10.000.000 денари за семафоризација и реконструкција на улиците во град Скопје;

- Општина Центар – Скопје 2.000.000 денари за реконструкција на водоводната мрежа во Месната заедница „Томе Стефановски – „Сеник“ и на улиците „Севастополска“, „Рифат Бурчевик“ и дел од Булеварот „Југославија“;

- Општина Чаир – Скопје 3.000.000 денари за изградба на регионалниот водовод „Сандево“;

- Општина Гази Баба – Скопје 3.000.000 денари за изградба на регионален водовод за 12 населени места;

- Општина Карпош – Скопје 3.000.000 денари за водоснабдување на населените места;

- Општина Кисела Вода – Скопје 3.000.000 денари за изградба на регионален водовод;

- Републички завод за вработување 34.375.000 денари за покривање на дефицитот од 1994 година; и

- Хидросистем „Лисиче“ – Титов Велес 23.942.520 денари за учество во изградбата на системот.

3. Корисниците на средствата од точка 2 на оваа Одлука се должни средствата да ги користат наменски.

4. Исплатата на средствата ќе се врши преку посебни сметки врз основа на доставена документација за извршени работи за кои средствата се доделени.

5. За спроведувањето на оваа одлука се грижи Министерството за финансии во соработка со Заводот за платен промет.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-289/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски с. р.

113.

Врз основа на член 13 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 69/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА

Член 1

Се формира Комисија за користење на средства од раздел 5 – Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија поставка 4631 – мебел и опрема за органите во управата од Буџетот на Република Македонија за 1995 година во состав:

За претседател на Комисијата:

- д-р Јане Миљовски, министер за финансии

За членови:

- д-р Владо Поповски, министер за правда

- Сашко Стефков, министер во Владата

- Ленче Софрониевска, секретар на Владата на Република Македонија и

- Владимир Кочовски, директор на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија

Член 2

Комисијата има задача да изврши распоредување на средствата од делот 5 – Службата за општи и заеднички работи, поставка 4631 – мебел и опрема за органите на управата определени со Буџетот на Република Македонија за 1995 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-165/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

114.

Врз основа на член 27, став 1 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА

Член 1

Со оваа одлука се основаат две организации за згрижување и воспитување на деца – Организација за згрижување и воспитување на деца „Буба Мара“ и Организација за згрижување и воспитување на деца „Срничка“ со седиште во град Скопје.

Член 2

Дејноста на организациите за згрижување и воспитување на деца од член 1 на оваа одлука е организирано сместување, нега, исхрана, здравствена заштита, воспитување и образование, социјална заштита, култура, физичка култура и други облици на организирано прифаќање, приспособени на возраста и психичкиот и физичкиот развој на децата.

Член 3

Средствата за основање (објекти, опрема и слично) на организациите за згрижување и воспитување на деца од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата на постојните организации „Весели цветови“ Скопје и „Раде Јовчевски – Корчагин“ Скопје, утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе се изврши веднаш по влегувањето во сила на оваа одлука.

Делот од работниците во организациите од став 1 на овој член ги преземаат организациите за згрижување и воспитување на деца од членот 1 на оваа одлука и се распоредуваат согласно стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Член 4

Вршители на должноста, директори на организациите за згрижување и воспитување на децата кои ќе ги извршат подготовките за почеток со работа на организациите за згрижување и воспитување на децата и ќе ја организираат работата до донесувањето на статутите, се: Маргарита Тодоровска и Виолета Црвенковска.

Член 5

Донесувањето на статутите, изборот на органите на управување и именување на директорите на организациите за згрижување и воспитување на децата, ќе се изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на организациите за згрижување и воспитување на децата во Судскиот регистар.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број: 23-1573/2

23 јануари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

115.

Врз основа на член 27, став 1 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА

Член 1

Со оваа одлука се основа организација за згрижување и воспитување на деца – Организација за згрижување и воспитување на деца „Мајски цвет“ со седиште во Битола.

Член 2

Дејноста на организациите за згрижување и воспитување на деца од член 1 на оваа одлука е организирано сместување, нега, исхрана, здравствена заштита, воспитување и образование, социјална заштита, култура, физичка култура и други облици на организирано прифаќање, приспособени на возраста и психичкиот и физичкиот развој на децата.

Член 3

Средствата за основање (објекти, опрема и слично) на организацијата за згрижување и воспитување на деца од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата на постојната организација „Естреја Овадија – Мара“ – Битола, утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе се изврши веднаш по влегувањето во сила на оваа одлука.

Делот од работниците во организацијата од став 1 на овој член ги презема организацијата за згрижување и воспитување на деца од членот 1 на оваа одлука и се распоредуваат согласно стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Член 4

Вршител на должноста, директор на организацијата за згрижување и воспитување на децата кој ќе ги изврши подготовките за почеток со работа на организацијата за згрижување и воспитување на децата и ќе ја организира работата до донесувањето на статутот е Сона Илиевска.

Член 5

Донесувањето на статутот, изборот на органите на управување и именување на директорот на организацијата за згрижување и воспитување на децата, ќе се изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на организацијата за згрижување и воспитување на децата во Судскиот регистар.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1573/1

23 јануари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

116.

Врз основа на член 27, став 1, точка 3 и член 4 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Во Решението за утврдување на предмети и опрема која може да се увезе без плаќање царина („Службен весник на РМ“ бр. 46/94) во точката 1 се подаваат два нови тарифни броја кои гласат:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина МВР	МО
01.01.		Коњи, магаринџа, ма-ски и мулиња, живи:		
	0101.1.	– коњи	20 грла	
65.06		Други покривки за глава вклучувајќи по-ставени или украсени		
	6506.10	– заштитни (кадиги, шлемови и сл).	200 пар.	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-288/1

30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

117.

Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за социјална заштита („Сл.весник на РМ“, број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и 38/91) и Макроекономската политика на Република Македонија за 1995 година, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.01.1995 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО 1995 ГОДИНА

I. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Во насока на обезбедувањето на социјална сигурност на граѓаните во земјата во 1995 година, ќе се преземат следните мерки:

1. Надоместок до висина на социјално заштитно ниво;
2. Други мерки.

1. Надоместок до висина на социјално заштитно ниво

Утврдувањето на определено социјално заштитно ниво за сите граѓани во земјата, како минимум социјална сигурност за едно домаќинство и правото на надоместок до висина на социјално заштитно ниво, се применува од 1992 година.

Имајќи ги предвид изострените економски услови за стопанисување и натамошното опаѓање на животниот стандард на населението, во услови на интензивирање на процесот на приватизација и престанок со работа на нерентабилни претпријатија, неопходно е да се продолжи со обезбедување на минимум материјална и социјална сигурност за сите граѓани кои ќе се најдат во потреба од социјална заштита.

Во текот на 1995 година се очекува бројот на домаќинства, корисници на надоместок до висина на социјално заштитно ниво, просечно месечно на годишно ниво да изнесува 60.000.

За унапредување на постојниот систем на социјална заштита, а имајќи ги предвид укажувањата на меѓународните институции засновани на светски искуства, за 1995 година се предлага утврдување на социјално заштитно ниво директно зависно од бројот на членовите на домаќинството и тоа:

– 30% од просечната месечна плата по работник во стопанството на Републиката во претходното тримесечје, за едночлените домаќинства;

- 45% за двочлените домаќинства;
- 55% за тричлените домаќинства;
- 65% за четиричлените домаќинства;
- 70% за петчлените и повеќе члените домаќинства.

Право на надоместок до висина на социјално заштитно ниво остварува домаќинството чии вкупни месечни приходи се помали од висината на утврденото социјално заштитно ниво и тоа како разлика помеѓу вкупните просечни месечни приходи на сите членови на домаќинството по сите основи и висината на социјално заштитно ниво.

Исплатата на надоместокот до висина на социјално заштитно ниво се врши месечно во паричен износ.

Како приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството за остварување на право на социјално заштитно ниво, се сметаат приходите на сите членови на домаќинството во претходното тримесечје по сите основи.

Правото на надоместок се остварува со поднесување на барање до надлежниот орган.

Надлежниот орган определува еден член на домаќинството како носител на правото и издава соодветно решение.

Носителот на правото е должен веднаш да пријави секоја промена која би влијаела врз остварувањето на правото.

Заради спроведување на оваа мерка, потребно е Владата на Република Македонија да донесе Одлука за критериумите, мерилата, начинот и постапката за остварување на правото на надоместок до висина на социјално – заштитно ниво, со која поблиску ќе се уредат начинот, постапката и критериумите, мерилата и приходите врз основа на кои ќе се остварува ова право.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата

2. Други мерки

2.1. Исплата на еднократни парични помошти на лица кои се нашле во положба од социјална потреба

Имајќи ги предвид сложените состојби во земјата, а особено стечајните постапки кои се водат и тие што ќе се извршат во текот на 1995 година, трансформацијата на општествениот капитал и сл., се оценува дека поголем број на работници и домаќинства ќе се најдат во состојба од повремени итна потреба за средства за егзистенција. Заради ова, покрај предвидената редовна месечна социјална заштита, согласно законската регулатива и оваа Програма, за лицата кои поради одредени објективни непредвидени причини ќе се најдат во положба од акутна социјална потреба, да се обезбедат средства за еднократни помошти.

За спроведување на оваа мерка, неопходно е Министерството за труд и социјална политика да утврди критериуми врз основа на кои ќе се определуваат лицата кои во одредени случаи ќе можат да користат еднократна помош.

НОСИТЕЛ: Министерството за труд и социјална политика.

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата

2.2. Активности за набавка на учебници за ученици од социјално загрозените домаќинства

Како и претходните години, зависно од материјалната положба на учениците, а заради заштита на социјално загрозеното население потребно е да се врши обезбедување на бесплатни учебници, односно средства

за набавка на учебници за оние ученици, односно домаќинства кои се нашле во потреба од социјална заштита.

За операционализација на оваа мерка потребно е да се согледа можноста хуманитарните и социјални владини и невладини меѓународни институции и претставништва во Република Македонија координирано да учествуваат во набавката на учебници за учениците од социјално загрозените домаќинства. За тоа Министерството за труд и социјална политика да утврди критериуми врз основа на кои ќе се распределуваат бесплатните учебници и средствата за набавка на учебници.

НОСИТЕЛИ: Министерство за труд и социјална политика со Црвениот крст на Република Македонија

РОК: Заклучно со месец август 1995 година.

2.3. Зависно од можностите, ќе се преземаат активности за изнаоѓање порационални форми на воинституционални облици на организирана социјална заштита на граѓаните (преку Црвениот крст, донаторства и сл.).

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика и Црвениот крст на Република Македонија

РОК: Континуирано

II. ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 1995 ГОДИНА

За остварување на предвидените мерки и активности за 1995 година со оваа Програма, потребно е, во соодветна динамика да се обезбедат вкупно **2824,0 милиони** денари и тоа за следните намени:

- за исплата на надоместокот до висина на социјално заштитното ниво **2720,0 милиони ден.**
- за исплата на еднократни парични помошти **90,0 милиони ден.**
- за обезбедување на бесплатни учебници **14,0 милиони ден.**

III. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА

1. Се задолжуваат носителите на активностите на оваа Програма редовно и континуирано да ги следат состојбите и да преземат потребни мерки за нејзино спроведување.

2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги следи активностите во остварувањето на мерките од оваа програма и по истекот на секое тримесечје да ја информира Владата на Република Македонија за нејзино спроведување како и за преземање на дополнителни мерки во случај на итни потреби.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се остварува од 1 јануари 1995 година.

Бр. 23-126/1
30 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

118.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 46/93), Министерството за здравство донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење („Службен весник на РМ“, бр. 3/92, 12/92 и 79/92), во член 2 став 4 зборовите: „со карта за здравствено осигурување и“ се бришат.

Член 2

Во членот 2 по ставот 23 се додава нов став кој гласи: „На четириесет и осмата страница се врши заверка на здравствената легитимација“.

Член 3

По член 3 се додава нов член кој гласи:

„Член 3-а

Заверката на здравствената легитимација ја вршат претпријатијата, установите и другите институции, државните органи, органите на локалната самоуправа и другите правни и физички лица кои платниот промет го водат преку Заводот за платен промет, за осигурениците вработени кај нив и за членовите на нивните семејства, а за другите осигуреници Фондот за здравствено осигурување – Подрачна служба во местото на живеење, односно местото на работа на осигуреникот.

Заверката од став 1 на овој член се врши со потпис на овластено лице и печат на претпријатијата и другите субјекти од ставот 1, односно на Фондот.

По исклучок од став 1 и 2 на овој член за осигурениците корисници на пензија и надоместоци според прописите за пензиското и инвалидското осигурување како потврда за заверка на здравствената легитимација служи чекот од последната исплата на пензија, односно надоместок.“

Член 4

Во член 5 зборовите „бара доказ дека е здравствено осигуран (карта за здравствено осигурување)“ се заменуваат со зборовите: „утврдува дали здравствената легитимација е заверена“.

Член 5

Членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 16 се бришат.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2005/4
18 јануари 1995 година
Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р Илија Филиппе, с.р.

119.

Врз основа на член 59 точка 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 46/93), Министерството за здравство донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ШТО ПАЌААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на обемот на здравствените услуги што паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување („Службен весник

на РМ“, бр. 3/92, 12/92, 32/92, 41/92 и 35/93), во член 1 по зборовите „осигурување“ записката се заменува со сврзникот „и“, а по зборот „работа“ записката и зборовите „висината и начинот на враќање на дел од уплатениот придонес и висината и начинот на учеството на осигуреникот во дел од трошоците за здравствените услуги односно лекови“ се бришат.

Член 2

Во член 3 став 1 зборовите „издадена карта за здравствено осигурување (зелена карта на осигурување)“ се заменуваат со зборовите „заверена здравствена легитимација“.

Член 3

Во член 3-а зборовите „дополнително издадена карта за здравствено осигурување (зелена карта на осигурување)“ се заменуваат со зборовите „заверена здравствена легитимација“.

Член 4

Членовите 4, 5 и 6 се бришат.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2000/6

Министер за здравство,

18 јануари 1995 година

проф. д-р Илија Филипове, с.р.

Скопје

120.

Врз основа на член 59 точка 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 46/93), Министерството за здравство донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварувањето на правата и обврските од здравственото осигурување („Службен весник на РМ“, бр. 3/92, 11/92 и 32/92) во член 2 став 2 зборовите „со карта за здравствено осигурување со која се докажува траењето на здравственото осигурување“, се заменуваат со зборовите „ако е заверена“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Осигуреникот ги остварува правата од здравствено осигурување на товар на средствата на фондот за здравствено осигурување во обем утврден во соодветниот акт на Министерството за здравство“.

Ставот 4 се брише.

Во ставот 6 зборовите „и без карта за здравствено осигурување“ се бришат.

Член 2

Во член 36 кратенката „СФРЈ“ се заменува со зборовите „Република Македонија“.

Член 3

Во текстот на правилникот зборот „динарска“ се заменува со зборот „денарска“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2004/4

18 јануари 1995 година

Скопје

Министер за здравство,

проф. д-р Илија Филипове, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Стојна Марковиќ од Скопје, против тужениот Сретен Марковиќ со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Сретен Марковиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и да ја достави својата адреса на живеење, или, престојување, и да достави полномошно за лицето кое ќе го застапува во текот на постапката.

Доколку во рок од 30 дена не се јави во судот, не ја достави својата адреса, ниту овласти полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Скопје II - Скопје, П. бр. 2232/94. (25)

Со решението на Меѓуопштинскиот центар на општините на град Скопје бр. 1011-3429/66 од 28.XII.1994 година поставен е за привремен старател на тужениот Јанко Зафировски, адвокатот Наташа Огњановска од Скопје, ул. „Пајко Маало“ бр. 6, во постапката покрената по тужбата на тужителот Устреф Ариф од Скопје за долг.

Привремениот старател ќе ги застапува интересите на тужениот во текот на постапката до правосилното окончување на спорот или до појавување на тужениот односно неговиот полномошник на расправата.

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, IV.П. бр. 2956/94. (26)

Пред овој суд е заведен спор за сопственост по тужбата на тужителот Бељуров Давид од Скопје, ул. „Вашингтонска“ бр. 43 нас. Ш. Оризари, против тужените Мемедова Цева, Мемедов Ариф, Мемедов Рајо, Мемедова Ремка и Мемедов Кемо кој се наоѓаат во странство со непозната адреса.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок да го известат судот, за нивното живеалиште, или, пак, лично на судот да му достават адреса на местото на нивното живеење како би можел судот да ги повика со покана по предметниот спор. Во спротивно, ако во наведениот рок не достават податоци за местото на нивното живеење судот по службен пат ќе им постави привремен старател кој ќе ги заштитува нивните интереси по предметниот спор преку Центарот за социјални работи од редот на адвокатите.

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, XIII. П. бр. 177/95. (27)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд поведена е постапка за докажување на смрт на лицето Даница Стојановиќ од Битола ул. „Боримечка“ бр. 59, по поднесениот предлог од страна на предлагачот Драгољуб Николиќ од Битола.

Се повикува лицето Даница Стојановиќ од Битола да се јави во рок од 15 дена пред Општинскиот суд во Битола, или, секое друго лице на кое му е познато нешто за нејзиниот живот, односно за нејзината смрт. Доколку во рок од 15 дена по објавениот оглас не се јави никој, постапката по предлогот ќе продолжи согласно законските одредби.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 744/94. (24)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка по тужбата на тужителите Љумани Емина Муртезан, ул. „Богџе Вељаноски“ бр. 53 Гостивар, застапуван од полномошникот Салмон Неим, адвокат од Гостивар и вмешувачот Авди Садик, ул. „В. Антески Смок“ бр. 58 А - Гостивар, против тужените Сефери Бесим и Сефери Љазиме, двајцата од с. Трново, застапувани од полномошникот адвокатот Исеини Шазивар од Гостивар, Љумани Арифа Мазлам од с. Трново, сега со непозната адреса во САД и Ејупи родена Лиман Емрије од село Мало Турчане сега со непозната адреса во Австрија, за утврдување на постоење постојана службеност на пат. Вредност на спорот 100 денари.

Како тужените Лимани Мазлам и Ејупи Емрије се со непозната адреса во САД, односно Австрија, за привремен застапник им е назначен Фидан Шопи, стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува, се додека тужените не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го известат судот дека им поставил старател.

Од Општинскиот суд Гостивар, П. бр. 784/94. (28)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Алиу Муcreма од с. Скудриње - Гостиварско, против тужениот Муслиу Арслан, застапуван од неговиот татко Амет Муслиу од истото село се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го известат судот дека е назначен старател.

Од Општинскиот суд Гостивар, П. бр. 143/95. (30)

ОПШТИНСКИ СУД ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за издршка по тужбата на малолетните тужители Тони и Тоника Гиновски од Тетово ул. „Тодор Циповски Мердан“ бр. 13, против тужениот Здраве Гиновски од Тетово, а сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 20.000 денари.

Бидејќи тужениот Гиновски Здраве е со непозната адреса во Германија се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или, пак, да одреди свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до правосилното оклучување на постапката и тоа преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 163/95. (29)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12454/94, на регистарска влошка бр. 1-11711-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало, производство и градежништво „4 ПД КОВАЧ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Заничка“ бр. 31-б.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 110109, 110302, 110303, 110304 и 110909, во надворешно-трговски промет: фришоп продајница

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12454/94. (12921)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12135/94, на регистарска влошка бр. 1-54096-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија, производство и услуги „ДЕМИРИ“ експорт-импорт д.о.о. Гостивар, ул. „Младен Симоноска“ бр. 37

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 30.09.1994 година, а основач е Демири Јетон од Гостивар.

Дејности: 013022, 050301, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090124, 090129, 090189, 090209, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Демири Јетон, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12135/94 (12917)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11781/94, на регистарска влошка бр. 1-54200-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за производство, промет и посредување „МАБУ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 5/3

Основачи на претпријатието се: Динко Иванов Грозев од Стара Загора, Иван Ганчев Георгиев од Стара Загора Илија Догазански од Скопје. Бул. „АСНОМ“ бр. 26/2-2, и Тони Догазански од Скопје

Претпријатието е основано со Договор за основање бр. 01-1/1 од 26.09.1994 година

Дејности: 011313, 011315, 011729, 011820, 011920, 011930, 011941, 011949, 013400, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, констигација, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна спедиција, туристички работи со странство

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тони Догазански, в.д. директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11781/94 (12914)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10761/94, на регистарска влошка бр. 1-54043-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија и услуги „БРАМЕК“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Шидска“ бр. 24/1-12.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 01.09.1994 година, а основач е Ида Коцева - Боцевска од Скопје

Дејности: 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ида Коцева - Боцевска, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10761/94 (12915)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12129/94, на регистарска влошка бр. 1-53853-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија, комисиона продажба и услуги „ТОДИ-КОМ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Партизански одреди“ бр. 145/39.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 03.10.1994 година, а основач е Тодик Снежана од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тодик Снежана, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12129/94 (12916)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12321/94, на регистарска влошка бр. 1-54276-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „АЛ-МА“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Коста Новакоски“ бр. 20/4-11.

Претпријатието е основано со акт за основање број 01-94 од 01.10.1994 година, а основач е Дојчиновски Кирил.

Дејности: 01181, 011810, 011990, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012421, 012611, 012622, 012623, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 090140, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909,

во надворешно-трговски промет: 0703, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, посредување и консигнациони работи во надворешно-трговски промет, застапување во надворешно-трговски промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друшкениот сообраќај, меѓународно сообраќајно-атенциски работи, малограѓанен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своето име и за своја сметка и во своето име и за туѓа сметка. За обврските на претпријатието во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дојчиновски Кирил - директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12321/94 - (12913)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11575/94, на регистарска вложка бр. 1-53456-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ОДИС“ експорт-импорт д.о.о Скопје, ул. „Букурешка“ бр. 10/32.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 20.09.1994 година, а основач е Камчев Димитар од Скопје, со м.бр. 2810953450231 и рег. бр. 928663 од УВР Скопје.

Дејности: 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 020110, 020140, 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 071124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090129, 090131, 110309, 110404, 110406, 110901, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своето име и за своја сметка со неограничени овластувања. За своите обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Камчев Димитар, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11575/94. (12823)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11245/94, на регистарска вложка бр. 1-54119-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „АРБЕРИЈА“ експорт-импорт д.о.о с. Длашкин Дол, Кичево.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 15.09.1994 година, а основач е Рамадани Илми.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060900, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 090121, 090123, 090129, 090131, 090139, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување, застапување, претставништва, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на патници и стоки, шпедиција, малограѓанен промет со Југославија, Грција, Бугарија и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своето име и за своја сметка. За своите обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Рамадани Илми - директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11245/94. (12824)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12041/94, на регистарска вложка бр. 1-53803-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и право на работење во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „БЕНИ-Н“ експорт-импорт д.о.о. Кичево, ул. „4-та Албаска бригада“ бр. 10, Кичево.

Скратен назив ППУТ „БЕНИ-Н“ експорт-импорт д.о.о. Кичево. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 25.09.1994 година, а основач е Димоски Бени од Кичево.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 013122, 050301, 050301, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060900, 070111, 070112, 070113, 070114, 070115, 070116, 070117, 070118, 070119, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 090179, 110201, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување, застапување, претставништва, реекспорт, меѓународен транспорт, шпедиција, малограѓанен промет со Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, консигнација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своето име и за своја сметка. За своите обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Димоски Бени - директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12041/94. (12825)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12049/94, на регистарска вложка бр. 1-54143-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација - орди-

нација по општа медицина - „Д-Р. СУЗАНА АТАНАСОВСКА“, с. Марино, Скопско, ул. „404“ бр. 10.

Основач на претпријатието е Сузана Атанасовска од Скопје, ул. „Боро Меников“ бр. 1-а/3-21, со л.к. бр. 1160491, и м.бр. 0603967425016.

Дејности: 130120, амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита, амбулантно-поликлиничка работа, вклучувајќи и специјалистички консултации врз дијагностицирање, лекување, рехабилитација, нега и други видови медицинска помош, а која не е следена со сместување на пациентот во здравствена организација на здружен труд. Опфатена е и брзата помош.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот промет е Сузана Атанасовска со потполна одговорност.

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12049/94. (12826)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12396/94, на регистарска вложка бр. 1-53971-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, промет, посредување и услуги „ГОЦЕ-КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз Крива Паланка, ул. „Моша Пијаде“ бр. 122.

Скратен назив: Претпријатие „ГОЦЕ-КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз Крива Паланка.

Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080110, 080112, 080119, 080120, 080121, 080129, 080200, 080201, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 012001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012666, 012623, 012820, 012830, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013090, 013121, 013113, 013114, 013115, 013119, 013200, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 120312, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи и др., во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, комисиони и консигнациони работи, посредување и застапување во областа на прометот и услуги, реекспорт и малограѓанен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.09.1994 година, а основач е Гоце Горѓиевски.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гоце Горѓиевски, директор со неограничени овластувања.

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12396/94. (12821)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11264/94, на регистарска вложка бр. 1-54068-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АЦЕ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Љуба Ивановик“ бр. 11-б.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 05.09.1994 година, а основач е Андоска Катица од Скопје, со м.бр. 2903966449028 и рег. бр. 1078766 од УВР Скопје.

Дејности: 011315, 011316, 020140, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090122, 090131, 090150, 090171, 090172, 110109, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своето име и за своја сметка со неограничени овластувања. За своите обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Андоска Катица, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11264/94. (12822)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12062/94, на регистарска вложка бр. 1-53987-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Центар за работно ангажирање на млади „ЦЕНТАР ЈУНИОР“ ц.о. Скопје, ул. „Гуро Стругар“ бр. 15-а.

Центарот се организира со договор од 26.09.1994 година, а како негови основачи се јавуваат: Стрезоски Ацо, Стрезоски Гуро и Тана-ска Лилјана од Скопје.

Дејности: Работа која со оглед на процесот на трудот не се врши како постојана и непрекинута работа а трае најдолго 30 дена, работа која може да трае подолго од 30 дена но не повеќе од 60 во една календарска година во следниве случаи: работа во комисиони кои се формираат врз основа на закон и други прописи, аквизитерски и иницијаторски работи кои се вршат повремено, повремено изведување на настава на курсеви и семинари, краткотрајно дневно набљудување, мерење на теренски станици во метеорологијата и хидрологијата, повремена помошни работи во теренските работења во геодетската дејност, геолошките, археолошките, палеолошките и слични истражувања, повремено изведување на културноуметнички и забавни дејности

освен во угостителството ако таквот труд на изведување не им претставува редовно занимање, продажба на среќки, печат и повремени публикации, примање на уплати за спортска прогноза, лото и томбула надвор од просторијата на претпријатието, работа во социјално хуманитарни организации што ја вршат членовите на тие организации, сезонска продажба на земјоделско прехранбени производи, предмети од домашна изработка, вршење на статистички истражувања, повремено и привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството

Неограничени овластувања за обврските што неможат да се намират од средствата на задругата одговараат задругарите еднократно во висина на својот основачки влог со целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Гуро Стрезовски, в.д. директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12062/94 (12829)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11875/94, на регистарска влошка бр 1-54084-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење работи во областа на надворешно-трговскиот промет на Трговското претпријатие на големо и мало „ВИКИ – 72“ ц.о. Скопје ул „Драгавити“ бр 8-б

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.09.1994 година, а основач е Нафидова Трајанка од Скопје

Дејности 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот со целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Нафидова Трајанка, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11875/94 (12830)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8562/94, на регистарска влошка бр 1-53979-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното графичко-издавачко претпријатие „ПЕЧАТНИЦА БС“ п.о. Скопје, ул „Орце Николов“ бр 79/3-17

Дејности 013400, 0120312, 120311, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 07031, 070310, 07032, 070320

Основач и директор на Графичко-издавачкото претпријатие „ПЕЧАТНИЦА БС“ п.о. е Камшикоска Олга од Скопје, со л.к. бр 936540 издадена од ГСВР Скопје и м.бр 2706944455067

За основање и почеток со работа на претпријатието, основачот вложува 2.000,00 денари како основачки влог. Останатите средства ќе бидат дополнително вложени, ако за тоа има потреба

Основачот има право да располага со добивка во целост, по претходно подмирување на законските обврски

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Камшикоска Олга, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8562/94 (12831)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12425/94, на регистарска влошка бр 1-54028-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за трговија на големо и мало „САВА“ ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Лесковачка“ бр 46/13

Претпријатието е основано со одлука за основање од 04.10.1994 година, а основач е Сава Димковска од Куманово

Дејности 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011792, 011793, 011799, 011810, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012201, 012310, 012321, 012323, 012324, 012421, 012429, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013033, 013050, 013071, 013072, 013073, 013099, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013400, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на мало со отпадоци, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откупи на земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080113, 080114, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129, 090131, 09132, 090133, 090140, 090150, 090160, 090172, 090179, 090189, 090202, 090209, 100399, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет 070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сава Димковска, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12425/94 (12832)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12424/94, на регистарска влошка бр 1-37595-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за трговија на големо и мало „ШКОРПИОН 94“ ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Гуро Гаковик“ бр 10-а

Претпријатието за трговија на големо и мало „ШКОРПИОН“ ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Гуро Гаковик“ бр 10-а, ја менува фирмата и во иднина ќе гласи Претпријатие за трговија на големо и мало „ШКОРПИОН 94“ ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Гуро Гаковик“ бр 10-а

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12424/94 (12833)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12383/94, на регистарска влошка бр 1-54110-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење на работи на надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „В И А“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Тодор Чангов“ бр 57/10

Основачи на претпријатието се Воранц Тренчевски и Афродита Тренчевска и двајцата од Скопје

Дејности 090140, 090150, 090133, 011314, 0126, 012611, 012612, 080190, 110903, 110909, 110304, 090189, 090160, 011311, 012321, 012421, 012323, 012613, 012614, 012615, 01262, 012621, 012622, 012623, 012624, 01269, 012691, 012699, 012820, 012830, 013904, 013909, 05020, 050201, 050209, 05030, 050301, 050302, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 070229, 070250, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства – целосно.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Воранц Тренчевски, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12383/94. (12834)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12269/94, на регистарска влошка бр 1-19768-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и проширувањето на дејност на Услугното, трговско претпријатие „ВЕСТ ТРИД“ ц.о. Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/10

Фирмата У.Т.П. „ВЕСТ ТРЕИД“ ц.о. Скопје, ул. „Тале Христов“ локал 5, Скопје, го менува седиштето на фирмата и во иднина седиштето ќе биде на ул. „Дрезденска“ бр 15/10, Скопје.

Дејност што се проширува е 110309, комисиона продажба на горенаведените дејности

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12269/94 (12835)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12249/94, на регистарска влошка бр 1-24294-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало „ДАМЕКС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 1а/4-3

Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало „ДАМЕКС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Леринска“ бр 13, го менува седиштето и во иднина ќе се води на ул. „Димитрија Чуповски“ бр 1а/4-3, Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12249/94 (12836)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12118/94, на регистарска влошка бр 1-53849-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, транспорт, трговија, услуги и угостителство „Х А М увоз-извоз д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр 37/3-4

Основач и директор на претпријатието е Влатко Христовски од Скопје

Дејности 011941, 012321, 012322, 012820, 012830, 013021, 013030, 013400, 020121, 020140, 030003, 050301, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070224, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 110109, 220309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320, продажба на странски стоки на консигнација, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12118/94 (12841)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12196/94, на регистарска влошка бр. 1-53879-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и туризам „ЖИЖИ“ д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр 79/1-1.

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.10.1994 година, а основач е Атанасовски Ненад

Дејности 011810, 011820, 011990, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219

070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110309, 110909, 120190, 070310, 070320, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и Турција, застапување и посредување со странски фирми, реекспорт, комисиони и консигнациони работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Атанасовски Пенад – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12196/94. (12842)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10717/94, на регистарска вложка бр. 1-53769-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за транспорт и трговија „МАРК ДАН“ д.о.о. Скопје, Булевар „3 Македонска бригада“ бр. 21/3-4.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.09.1994 година, а основач е Орце Марковски.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 110309, 100351, 110109, 100352, 100390, 110109, 110909, 070111, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на странска стока и консигнација, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и Србија, меѓународен превоз на патници и стока

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Орце Марковски, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10717/94 (12843)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12157/94, на регистарска вложка бр. 1-53867-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење дејности во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ФИЛИП-КОМПАНИ“ д.о.о. Скопје, Бул. „АВНОУ“ бр. 50.

Скратен назив на фирмата „ФИЛИП-КОМПАНИ“ д.о.о. Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање од 03.10.1994 година, а основач е Никола Стојановски од Скопје

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 011941, 011949, 012613, 012622, 060501, 060502, 060503, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070160, 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција

Претпријатието има неограничени овластувања и потполна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Никола Стојановски, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12157/94 (12844)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11978/94, на регистарска вложка бр. 1-53756-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и шпедиција „НИКОЛА-АС“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Геофан Економов“ бр. 19.

Скратен назив. Претпријатие „НИКОЛА-АС“ експорт-импорт д.о.о. Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање 01-01 од 19.09.1994 година, а основач е Боре Ѓорѓиевски

Дејности: 011312, 011319, 011390, 011710, 011721, 011729, 011949, 011799, 012201, 013500, 020110, 020121, 020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 090132, 090133, 090139, 090172, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110612, 110620, 110901, 110903, 110905, 110909, 012614, малограничен промет со: Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на јавно ускладиштување, работи на меѓународна шпедиција, застапување и продажба на странска стока од консигнациони складови и вршење сервисни услуги на одржување на увезена опрема и трајните добра за лична потрошувачка – работи на посредување – работи на застапување – привремен увоз односно извоз на стока и опрема заради производство и пружање на услуги – работи на долгорочна кооперација, меѓународни агенциски работи.

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Ѓорѓиевска Будимка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11978/94. (12845)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12113/94, на регистарска вложка бр. 1-23461-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговскиот промет на Претпријатието во мешовита сопственост за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „МАКО-НАФТА“ друштво со ограничена одговорност Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11.

Се брише досегашниот застапник Никола Поповски – вршител на должност директор, со сите овластувања и одговорности определени со закон, а се запишува Љубомир Перунички – вршител на должност директор, со сите овластувања и одговорности определени со закон за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12113/94. (12867)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12826/94, на регистарска вложка бр. 1-318-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Градежниот претпријатие „ГРАНИТ“ со д.о. Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 8.

Се брише досегашниот застапник Тодор Иванов – генерален директор, а се запишува Милковски Страшо – генерален директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12826/94. (12868)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3750/94, на регистарска вложка бр. 1-14551, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за услуги и трговија „МОДИ-ВА“ увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 37/П/9.

Основач на претпријатието е Соња Каранфиловска – Тукиќ.

Дејности: 090140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 030003, 110309, 110909, 110109, 080110, 080111, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060602, 060601, 110403, 070310, 070320, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на складирање на стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со полна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Соња Каранфиловска – Тукиќ.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3750/94. (12869)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3280/94, на регистарска вложка бр. 1-14302, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното трговско претпријатие на големо и мало „ЛИДСТЕЛ“ увоз-извоз п.о. Демир Хисар, ул. „Битолска“ бр. 12.

Основач на претпријатието е Стевче Стевановски од Демир Хисар

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Стевче Стевановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3280/94. (12870)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3762/94, на регистарска вложка бр. 1-14560, го запиша во судскиот регистар основањето на Градежното, занаетчиско, трговско претпријатие „ХРИСТМАС“ п.о. Битола, ул. „Прилепска“ бр. 62-а/18.

Основач на претпријатието е Влатко Масалковски од Битола.

Дејности: 013200, 013400, 013500, 013903, 013904, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020302, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060101, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090140, 090171, 090209, 100101, 100102, 100103, 100200, 100352, 110109, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 120311, 120350, 120305, 011315, 011316, 011319, 011320, 011390, 012001, 012142, 012310, 012322, 012421, 012429, 01270, 012820, 012830, 013021, 013022, 013030, 013041, 013044, 013050, 013072, 013073, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3762/94. (12871)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3645/94, на регистарска вложка бр. 1-14502-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, промет на големо и мало, увоз-извоз „ДОЛНЕНЕЦ“ п.о. Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 174.

Дејности: 012130, 012201, 012321, 012322, 013010, 013021, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070129, 070130, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070229, 070250, откуп на земјоделски производи и жива стока, 070310, 070320, продажба на стоки од консигнационни складови на странска стока, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Трајаноски Сашо, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3645/94 (12872)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3509/94, на регистарска влошка бр. 1-6389, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Приватното претпријатие за услуги и трговија на големо и мало „МИЛИНИ“ п.о. Битола, ул. „Васко Карангелевски – Ремо“ бр. 5-24.

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 080201, 080190, 110309

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3509/94 (12873)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12312/94, на регистарска влошка бр. 1-54204-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие „ЕРЧЕ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „157“ бр. 38

Претпријатието е основано со акт за основање од 22.09.1994 година, а основач е Ерденај Сулејмани од Скопје

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110109

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Ерденај Сулејмани, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12312/94 (12874)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12726/94, на регистарска влошка бр. 1-22901-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет „КОЛО СЕУМ“ експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Радиканска“ бр. 11.

Да се брише Тања Спасовска, директор, без ограничување

Да се запише Владо Спасовски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12726/94 (12875)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12232/94, на регистарска влошка бр. 1-54274-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало, занаетчиски услуги, меѓународен транспорт и шпедиција „ЕКИ КОМЕРЦ“ ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Фуштанска“ бр. 4-а, нас. Ченто

Основача на претпријатието се: Јусеф Јукиќ и Изета Јукиќ од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090201, 090202, 090209, 110309, 110909, 060502, 013121, 013099, 110109, 110109, 070310, 070320, соработка со домашни и странски кооперанти, меѓународна шпедиција и меѓународен превоз на стока и патници, продажба на странска стока на консигнационни складови, реекспорт, вршење занаетчиски и градежни работи во странство.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Изета Јукиќ, директор со неограничени овластувања и целосна одговорност

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12232/94 (12876)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12225/94, на регистарска влошка бр. 1-13208-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Трговското и надворешно-трговското претпријатие „ХРОМОС“ п.о. д.о.о. Скопје, ул. „Беласица, 66, Скопски саем.

Се менува седиштето „ХРОМОС“ п.о. д.о.о. трговско и надворешно-трговско претпријатие Скопје, Скопски саем, ул. „Беласица“ 66, и во иднина ќе биде на ул. „Даме Груев“ бр. 5/3

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12225/94 (12877)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11604/94, на регистарска влошка бр. 1-53481-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост и правото на надворешен промет на Претпријатието за трговија и услуги „КАГСЕ“ експорт-импорт ц.о.о. Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 1-а/3-12

Основач на претпријатието е Владо Блажевски од Скопје

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131,

070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, шпедиција, малограничен промет со. Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо Блажевски – директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11604/94. (12878)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3597/94, на регистарска влошка бр. 1-14476-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, трговско претпријатие „КО-МА-КИМИЕК“ увоз-извоз п.о. Прилеп, ул. „11-ти Октомври“ бр. 182-а

Основач на претпријатието е Јупчо Јованоски од Прилеп.

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 011420, 012310, 012321, 012322, 012323, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012810, 012820, 012830, 013021, 013072, 013121, 013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 090129, 090131, 090140, 090150, 090160, 090171, 090189, 090201, 110109, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, услугите и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисионни работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полна овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со полна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Јупчо Јованоски – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3597/94. (12879)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3595/94, на регистарска влошка бр. 1-3928, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејност на Претпријатието за промет и деловни услуги „ДЕЛОВНА ТАЈНА“ увоз-извоз п.о. Прилеп, ул. „Науум Наумоски – Борче“ бр. 2/18.

Примената на фирмата на претпријатието за промет и деловни услуги „СИЛАКО-КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о. Прилеп, и новата фирма гласи Претпријатие за промет и деловни услуги „ДЕЛОВНА ТАЈНА“ увоз-извоз п.о. Прилеп.

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011390, 011832, 011920, 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 013021, 013022, 013072, 013121, 013400, 013500, 020140, 050302

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3595/94 (12880)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3720/94, на регистарска влошка бр. 1-14537, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното услужно претпријатие „АРИ КОМЕРЦ“ п.о. Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 244.

Основач на претпријатието е Дилавери Агџи.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, услуги на складирање на стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полна овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со полна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Дилавери Агџи

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3720/94. (12881)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3644/94, на регистарска влошка бр. 1-14501, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното услужно претпријатие „ДАШИ“ п.о. Охрид, с. Горенци

Основач на претпријатието е Мирдаш Ариф

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, услуги на складирање на стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полна овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со полна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Мирдан Ариф**
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3644/94 (12882)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3670/94, на регистарска влошка бр. 1-14508-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, трговско претпријатие „ПА-РАДИЗО“ увоз-извоз п.о. Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 124.

Основач на претпријатието е **Горѓи Лозаноски** од Прилеп.
Дејности: 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 011420, 012310, 012321, 012322, 012323, 012611, 012612, 012613, 012615, 012621, 012623, 012810, 012820, 012830, 012830, 013021, 013072, 013121, 013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090129, 090131, 090140, 090150, 090160, 090171, 090189, 090201, 110109, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, рекспорт, малограничен промет, комисиони работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Горѓи Лозаноски** – директор со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3670/94 (12883)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3857/94, на регистарска влошка бр. 1-1713, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Јавното, приватно претпријатие за погребални услуги „ВЕЧЕН СОН“ д.о.о. Битола, ул. „Партизанска“ бр. 59/2

Дејноста се проширува уште со производство на финални производи од дрво, 012323 – производство на неспомнати производи од дрво и плута, капапи за чевларство, топуци, дрвени клинци, утензили за текстилна индустрија, стапови, закачалки и друга дрвена галантерија, чепови и други производи од плута, двостругарски производи, рамови за слики и огледала, мртвечки сандаци и друго, 012324 – производство на мебел, кошници и амбалажа од прачки и трска и други ситни предмети од прачки, трска и рогозина

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3857/94 (12884)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3754/94, на регистарска влошка бр. 1-14555, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за угостителство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ДЮ-МА-НИ“ с. Домино Оризари, с.п.о. Битола

Основач на претпријатието е **Трајковски Гоце**

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080190, 080129, 080201, 080202, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е **Гоце Трајковски**, директор.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3754/94 (12885)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3426/94, на регистарска влошка бр. 1-14380, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија и услуги „10-ТИ ЛАПУАРИ“ увоз-извоз п.о. Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 109.

Основач на претпријатието е **Блажески Горѓи**.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070250, 070260, 070311, 020110, 020140, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Блажески Горѓи**

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3426/94 (12886)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3631/94, на регистарска влошка бр. 1-14490, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „АГАВА“ увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Сотир Брбевак“ бр. 52.

Основач на претпријатието е **Габриела Тот Даскаловска** од Битола.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212,

070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090201, 090209, 110302, 110303, 110309, 110404, 070310, 070320, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Габриела Тот Даскаловска** – директор со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3631/94 (12887)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3468/94, на регистарска влошка бр. 1-14415, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПРОМ-МАРИКА“ увоз-извоз п.о. Охрид, ул. „8-ми март“ бр. 14.

Основач на претпријатието е **Тодор Петрушевски** од Охрид, м.бр. 2102952430004 од УБР Охрид.

Дејности: 012521, 012522, 012611, 012614, 012622, 012810, 012820, 012830, 011949, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080201, 080202, 110909, 070310, 070320, продажба на стоки од консигнациони складови, посредување и застапување на прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, малограничен промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полна одговорност. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е **Тодор Петрушевски** – директор
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3468/94 (12888)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3809/94, на регистарска влошка бр. 1-14593, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – специјалистичка ординација по педијатрија со советовалиште „Д-Р. СЛАГАНА КОЛЕВСКА“ п.о. Охрид, ул. „Сирма Вовода“ бр. 103.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 15.10.19⁹⁴ година, а основач е **Д-р Слаѓана Колевска**

Дејност 130120

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Д-р. Слаѓана Колевска**, директор со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3809/94. (12889)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2161/94, на регистарска влошка бр. 1-11352-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација – Специјалистичка ординација по хируршки болести „НИРВАНА“ п.о. Кочани, ул. „Ристо Смилов“ бр. 17.

Скратен назив: „НИРВАНА“ п.о. Кочани.

Основач на претпријатието е **Апостоловски Павел** од Кочани.

Дејност: Специјалистичка ординација по хируршки болести.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Апостоловски Павел** – директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2161/94. (12890)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3571/94, на регистарска влошка бр. 1-14472, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие на големо и мало, производство, услуги увоз-извоз „САН-МАРИ“ п.о. Битола, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 11/30

Основач на претпријатието е **Димитриевски Марјан** од Битола.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070224, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 080202, 080129, 110302, 110309, 060501, 060502, 060503, 011292, 012201, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е **Димитриевски Марјан** – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3571/94 (12891)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12595/94, на регистарска влошка бр. 1-52147-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и седиште на Трговското, приватно претпријатие „ПАВАКС“ д.о.о. Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 36/II-10.

Трговското претпријатие „ПАВАКС-ТРАДЕ“ д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 78/II-12, ја менува фирмата и седиштето и во иднина ќе гласи: Трговско приватно претпријатие „ПАВАКС“ д.о.о. Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 36/II-10

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12595/94 (12892)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12463/94, на регистарска влошка бр. 1-2242-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Општественото претпријатие за производство на режана граѓа, плочи и други финални производи од дрво, дрвно индустриски комбинат „СТРАШО ПИНИЦУР“ ц.о. Кавадарци, ул. „Индустриска“ бр. 23.

Се брише досегашниот застапник дипл. шумарски инженер Бакулевски Живко, директор, без ограничување, а се запишува дипл. правник Змејковски Илија, в.д. директор, без ограничување.
Дипл. правник Змејковски Илија – раководител на општо кадровски сектор овластен е за застапување на претпријатието пред сите судови и државни органи на Р.М. без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12463/94 (12893)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12897/94, на регистарска влошка бр. 1-21039-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет и промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ФИЛИПРЕЈД“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „90“ бр. 2.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080122, 080129, 080190.

Се брише досегашниот застапник Филиповски Драги – директор, без ограничување, а се запишува Спирев Благоја – директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12897/94 (12894)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11225/94, на регистарска влошка бр. 1-53856-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Стопанската дејност на здружението Кошаркарски клуб „ТИКВЕШ“ Кавадарци.

Дејности 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202.

Кошаркарскиот клуб во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица кошаркарскиот клуб одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на кошаркарскиот клуб е Бебеаков Гоко, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11225/94 (12895)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12490/94, на регистарска влошка бр. 1-11174-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и „ЕВ-БИ“ експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Струмичка“ бр. 16/94.

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 011314, 012614, 012621, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 020110, 020129, 020131, 020139, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 0802, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110109, 110902, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: со комисиона продажба, консигнација, малограѓанен промет со: НР Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна чпедација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12490/94 (12896)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12626/94, на регистарска влошка бр. 1-1565-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет на Општественото претпријатие за производство и промет на готови текстилни и други производи „СКОП-СКИ ТЕКСТИЛ“ ц.о. Скопје, ул. „Гале Христов“ бр. 2.

Се брише досегашниот застапник Кузмановска Радница – в.д. директор, без ограничување, а се запишува Трајковски Крсто – директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12626/94 (12897)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9959/94, на регистарска влошка бр. 1-54380-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, извоз-увоз и услуги „СУПЕР-МАК-ЛЕДИ“ д.о.о. Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 12/1-22.

Дејности 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 110309, 110909.

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лазар Алексов – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9959/94 (12898)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12786/94, на регистарска влошка бр. 1-41007-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и својство на лице за застапување на Студијот маркетинг „СМС“ д.о.о. Скопје, ул. „Васил Главиниов“ бр. 66.

Се запишува својство на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет на Николиќ Жаклина – в.д. директор, без ограничување, и во иднина ќе има својство на директор, без ограничување.

Досегашниот седиште на претпријатието од ул. „Васил Главиниов“ бр. 66, Скопје, се менува и во иднина ќе се води на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12786/94 (12899)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11866/94, на регистарска влошка бр. 1-43185-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на правниот облик на фирмата и проширување на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за трговија, туризам и маркетинг „ИНТЕРМЕДИА“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 16/1-17.

Се менува правниот облик на претпријатието за трговија, туризам и маркетинг „ИНТЕРМЕДИА“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 16/1-17, и во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија, туризам, маркетинг и издавачка дејност „ИНТЕРМЕДИА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 16/1-17.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 120311.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11866/94 (12900)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11529/94, на регистарска влошка бр. 1-53714-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија, производство, угостителство, туризам и услуги „ЦОВАНИ КОМПАНИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Вера Циривири“ бр. 29.

Дејности 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080190, 080210, 080202, 090131, 090132, 090139, 011949, 012611, 012612, 012624, 012622, 012623, 012691, 012699, 013901, 013909, 110402, 110403, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, комисиони работи, малограѓанен промет со: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Основач на претпријатието е Лазо Блажевски од Скопје.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лазо Блажевски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11529/94. (12901)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12626/94, на регистарска влошка бр. 1-54218-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост со право за надворешно-трговски промет на Трговското, услужно претпријатие „АНЦИРОМЕ-ДА“ увоз-извоз ц.о. Гостивар, ул. „Васил Василевски“ бр. 8.

Претпријатието е основано со акт за основање 01/94 од 19 08 1994 година, а основач е Трајков Миротлав.

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 080190, 060501, 060502, 060503, 110309, 110903, 110909, 110302, 110404, 05020, 050302, 011941, 012201, 012321, 012322, 110101, 001317, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Трајков Миротлав, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12626/94. (12902)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12839/94, на регистарска влошка бр. 1-37696-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената – истапување на основач на Претпријатието за производство, трговија и услуги „КВАЗАР“ извоз-увоз д.о.о. Скопје ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 40/10.

Од претпријатието истапуваат основачите Ѓоран Ѓунов од 1 конц. од 13 10 1994 година и Ѓвонко Ивановски од Скопје од 13 10 1994 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12839/94 (12903)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12282/94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство „ВИ-ИСС КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, с. Камењане.

Основач на претпријатието е Велирами Исени од с. Камењане, Тетово.

Дејности 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Велимир Исени – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12282/94 (12904)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12286/94, на регистарска влошка бр. 1-33696-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство „АС КОМПАНИ“ експорт-импорт с. Каменјане, Тетово.

Основач на претпријатието е Цвета Рустеми од с. Каменјане, Тетово.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Цвета Рустеми, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12286/94. (12905)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12285/94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и производство „И. КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, с. Боговиње.

Основач на претпријатието е Јусуф Цафери од с. Боговиње, Тетово.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јусуф Цафери – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12285/94 (12906)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11300/94, на регистарска влошка бр. 1-53890-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење на надворешно-трговски промет на Производното, трговско, транспортно претпријатие „БИМИ-ТРАНС“ увоз-извоз д.о.о. Кавадарци, ул. „Егејска“ бр. 4.

Скратен назив: ПТПП „БИМИ-ТРАНС“ увоз-извоз д.о.о. Кавадарци

Основач на претпријатието е Илија Мирчев од Кавадарци

Претпријатието е основано со акт за основање.

Дејности: 012611, 013200, 002011, 02011, 020121, 020201, 0701, 07011, 070111, 070112, 070114, 07012, 070123, 070124, 070132, 070140, 070150, 070121, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070219, 070240, 070260, 070213, 07022, 070230, 070221, 070225, 08010, 070250, 060501, 060502, 060503, 110909, 080190, 110301, 110309, 090121, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, рекспорт, меѓународен транспорт, ишедница.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илија Мирчев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11300/94 (12907)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12283/94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство „ЕРНА КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, с. Каменјане.

Основач на претпријатието е Наил Рустеми од с. Каменјане, Тетово.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Наил Рустеми – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12283/94. (12908)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12284/94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство „МЕМОРИ КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, с. Каменјане.

Основач на претпријатието е Евзал Рустеми од с. Каменјане, Тетово.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Евзал Рустеми – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12284/94. (12909)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11345/94, на регистарска влошка бр. 1-54046-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење надворешно-трговски промет на Претпријатието за угостителство, туризам и трговија „АНА-МАРИЈА“ експорт-импорт д.о.о. Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 44/П.

Скратен назив: „АНА-МАРИЈА“ д.о.о. Титов Велес.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.09.1994 година, а основач е Апостолов Александар од Титов Велес.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110900, 110301, 110302, 110309, 060601, 060602, 060606, 110109, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, застапување на странски правни и физички лица, рекспорт, консолидација продажба, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Апостолов Александар, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11345/94. (12990)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12099/94, на регистарска влошка бр. 1-54201-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето како д.о.о. на Претпријатието за производство, промет, услуги и експорт-импорт „ЕФС-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „157“ бр. 38.

Претпријатието е основано со одлука за основање на ден 30.09.1994 година, а основач е Сулејмановски Енвер од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090181, 110109, 110302, 110303, 110909, 110309, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сулејмановски Енвер, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12099/94. (12991)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12098/94, на регистарска влошка бр. 1-54149-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето како д.о.о. на Претпријатието за производство, промет, услуги и експорт-импорт „АЗЛК-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Македонска преродба“ бр. 70.

Претпријатието е основано со одлука за основање на ден 29.09.1994 година, а основач е Стефковски Иванца од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090181, 110109, 110302, 110303, 110909, 110309, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стефковски Иванца, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12098/94. (12992)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11025/94, на регистарска влошка бр. 1-54066-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за

промет, производство и услуги „РИКИ“ д о о Скопје, ул „Трета Македонска ударна бригада“ б 6

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/94 од 05.09.1994 година, а основач е Бинов Ристе од Скопје

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070226, 070229, 070250, 013022, 013021, 013121, 013122, 110309, 110903, 110905, 110909, откуп на огревно дрво, земјоделски производи, шумски производи, печурки, лековити билки, сточарски производи, јајца, стара хартија, јагниња.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Бинов Ристе

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11025/94 (12993)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12627/94, на регистарска влошка бр 1-54217-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и услуги „МЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ извоз-увоз д о о Скопје, ул „Даме Груев“ бр 1/3-7

Скратен назив „МЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ експорт-импорт д о о Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање број ПП 01-1/1-94 од 07.10.1994 година

Основач на претпријатието е Александар Сталевски од Скопје, со л.к рег бр. 776023 и м бр 0709947450092

Дејности 011710, 011749, 011832, 011941, 012201, 013021, 013022, 013011, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013500, 013909, 030003, 050301, 050302, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090131, 090132, 090139, 090171, 090182, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110404, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, застапување на странски физички и правни лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, долгорочна производствена кооперација, угостителски и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји Грција, Бугарија, Србија и Албанија

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Александар Сталевски, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12627/94 (12994)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7415/94, на регистарска влошка бр 1-54055-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација – Ординација по општа медицина „МИРАЈ“ ц о с Арачиново, Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање од 10.06.1994 година, а основач е Ариф Осман од с Орланце.

Дејности. 130120

Здравствената организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка За обврските направени во правниот промет со трети лица здравствената организација одговара со целокупниот имот

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот трговски промет е Ариф Осман, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7415/94 (12995)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11003/94, на регистарска влошка бр 1-54065-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „СТОЛАР-ПРОМ“ извоз-увоз д о о Гостивар, ул „Величица“ бр 105-а

Дејности 011390, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 012001, 012002, 012111, 012150, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012323, 012324, 012421, 012429, 013500, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070260, 080190, 080201, 080202, 090110, 090123, 090124, 090131, 090140, 090160, 090171, 090179, 090189, 090201, 090209, 110301, 110304, 110309, 110909, во надворешно-трговски промет 070310, 070320, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мурат Бешири – директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11003/94 (12996)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12009/94, на регистарска влошка бр 1-53789-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ПИРЕЛИ“ експорт-импорт д о о Гостивар, ул „Браќа Ѓиноски“ бр 208

Дејности 012623, 013021, 013072, 020201, 030003, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090131, 090160, 090171, 090179, 090189, 090201, 090209, 110301, 110302, 110304, 110309, 110903, 110909, во надворешно-трговски промет 070310, 070320, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Шенази Селими – директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12009/94 (12997)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12143/94, на регистарска влошка бр 1-54153-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ТЕХНО – 1“ д.о.о Скопје, ул „Илинденска“ бб.

Дејности: 110404, 110401, 110402, 110403, 110611, 110942, 110620, 110909, 050302, 011320, 070224, 070114, 110905, 060503, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, аквизиција, застапување на странски фирми, 060501, 060502, 060601, застапување на странски физички и правни лица, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, аквизиција, изведување на инвестиционии работи во странство, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај

Основачи на претпријатието се: Поповски Александар од с. Шинешев, Скопје, Гошев Зоран, ул „Локов“ бр 5, Скопје, Игњачов Лазар, ул „Жданец“ бр 36-а, Скопје, и Поповски Паскал, ул „Горче Петров“ бр 265-1/1, Скопје

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Поповски Александар, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12143/94 (12910)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11877/94, на регистарска влошка бр 1-54085-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Претпријатието за производство, промет и услуги „АЛАСИ“ д о о Скопје, ул „Славчо Стојменов“ бр 18.

Дејности 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013113, 013114, 013115, 013122, 020110, 020129, 020131, 020140, 020302, 030004, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080121, 080122, 080190, 090121, 090131, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Митрулова Душанка

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11877/94 (12911)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12607/94, на регистарска влошка бр 1-32859-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Приватното, трговско претпријатие „ЕУРО ТРАДЕ“ ц о експорт-импорт Тетово, ул „И Р Лола“ бр 22

Дејноста се проширува со 050209 – изградба на останатите објекти на нискоградба, 050301 – поставување, поправка и одржување на граѓевинска инсталација, 050302 – завршни и занаетчиски работи извршени на изградба на нови и одржување на постоечките станбени и други згради и објекти

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12607/94 (12912)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12462/94, на регистарска влошка бр 1-54010-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ТОНКА-КОМЕРЦ“ експорт-импорт д о о Скопје, ул „Маршал Тито“ бр. 76, с Арачиново

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080122, 080190, 070129, 090209, организирање билијард игри и забавни видео игри со помош на автомати

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и потполна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Стојановски Тони од Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12462/94 (12923)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12136/94, на регистарска влошка бр 1-53862-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија, производство, туризам и услуги „ЕУРО-ЕКСПРЕС“ експорт-импорт д.о.о.с. Здуње, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/1 од 30.09.1994 година, а основач е Бајрами Умурлија од с. Здуње, Гостивар.

Дејности 013021, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090171, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајрами Умурлија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12136/94 (12918)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12456/94, на регистарска влошка бр 1-9113-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство, транспорт, трговија на големо и мало „ЗААС ТРАНС КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Никола Тесла“ бр. 52.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со 080129 и 110304, во надворешно-трговски промет меѓународна шпедиција и транспорт на стоки и патници, застапништво и посредништво, ресекспорт, комисионна продажба и туристички работи со странство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12456/94. (12919)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12455/94, на регистарска влошка бр. 1-49941-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач и промената на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија, производство и услуги со менаџерица „БАНИЦА-КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 84.

Со одлука од 1.10.1994 година од претпријатието истапува основачот Ибраими Бајрамали од Гостивар.

Се истапува Ибраими Бајрамали, директор, без ограничување а се запишува нов Муареми Умурли, директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12455/94 (12920)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12453/94, на регистарска влошка бр 1-54008-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговски промет на Производното, трговско и услужно претпријатието „ГОБЛЕН“ експорт-импорт д.о.о.с. Врлчиште, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/1 од 05.09.1994 година, а основач е Фејзулаи Елџа од с. Врлчиште, Гостивар.

Дејности 011211, 011212, 011219, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090110, 090189, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Фејзулаи Елџа, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12453/94 (12922)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Правоаголен печат под назив: „СТД „Ане-Кико“ Г.Т.Ц кат I, секц. II локал 7 Атанасовска Маргарита“.

(296)

Округли печат под назив: „Претпријатие за производство, трговија и услуги „Проботан Комерц“ увоз-извоз со п.о. Св. Николе“.

(297)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Решение за вршење на компензациона работа со странство бр. 18-10714/2-94 издадено од Министерството за односи со странство на ден 25.X.1994 година, на „Јафа промет“ експорт импорт, Ресен.

(298)

Пасош бр. 363282/94 издаден од УВР Кичево на име Ружди Усеини, с. Зајас, Кичево.

(309)

Пасош бр. 0055702 од 23.VI.1993 година издаден од УВР Крива Паланка на име Митов Милан, с. Конопница, Крива Паланка.

(299)

Пасош бр. 0114665 од 12.XI.1993 година издаден од ОВР Винаца на име Димитров Стоил ул. „Љупчо Сантов“ бр. 12, Винаца.

(300)

Пасош бр. 0007861 од 18.XII.1992 издаден од ОВР Винаца на име Атанасов Марјанчо, с. Јакимово, Винаца.

(301)

Пасош издаден од ОВР Крива Паланка на име Трајчевска Радица, с. Конопница, Крива Паланка.

(302)

Диплома од III степен издадена од Гимназија „Моша Пијаде“ на име Ристовски Диме, ул. „8-ми Октомври“ бр. 155, Крива Паланка.

(303)

Свидетелство за VIII одделение издадени од ЦОУ „Васил Главинов“ Титов Велес на име Горѓиева Весна, ул. „Вардарска“ бр. 22, Т. Велес.

(304)

Свидетелство за VIII одделение издадено од ЦУ „Христијан Тодоровски Карпош“ с. Ранковци на име Јакимовски Тихомир, с. Ранковци, Крива Паланка.

(305)

Свидетелство за I година издадено од УСО „Горче Петров“ Крива Паланка на име Михајловски Бобан, с. Ранковци – Крива Паланка.

(306)

Работна книшка издадена од Општина Крива Паланка на име Митов Милан, с. Конопница, Крива Паланка.

(307)

Лична карта издадена од ОВР Прилеп на име Павлески Злате, с. Славеј, Прилеп.

(308)

Пасош бр. 186102 издаден од 23.II.1994 година од УВР Струга на име Јаја Бесник, с. Заграчани, Струга.

(309)

Пасош бр. 182152/94 издаден од УВР Тетово на име Накшие Асани, ул. „Ван Вардарска“ бр. 46, Тетово.

Пасош бро. 0216770 издаден од ОВР Дебар на име Скара Шкелким, ул. „15 Корпус“ бб, Дебар.

(313)

Пасош бр. 0365240 издаден од ОВР Дебар на име Нагим Фетовски, Дебар.

(314)

Пасош бр. 164641 издаден во Тетово на име Емине Асани, ул. „Вон Вардарска“ бр. 9, Тетово.

(311)

Пасош бр. 0245915 издаден од ОВР Тетово на име Селмани Меџаит, с. Добарце, Тетово.

(312)

Работна книшка издадена од Завод за вработување во Скопје, на име Дејан Џамбазов, Скопје.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 903/94 од 19.I.1995 година, отвори стечајна постапка над Кожна конфекција „Мола“ ДОО Битола и за стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а за стечаен управител Тодор Димитровски дипломиран економист од Битола. Со огласот објавен на огласната табла на судот на 19.I.1995 година ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со доказите и вирманската управа за такса од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“ кои ќе се испитаат на 6.III.1995 година во 10,30 во овој суд, а должниците недолжно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (136)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1292/94 од 1.XII.1995 година, отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие СЛОМИКО од Скопје, ул. „Пролетерски“ бр. 37/1-6.

За стечаен судија е одредена Катица Голева, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул. „Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 277-379.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.I.1995 година во 9,30 часот соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (137)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1238/94 од 11 I 1995 година, отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки и услуги увоз-извоз „БОНИ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Пашка“ бр. 26-6.

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рувелтова“ бр. 54, телефон 741-545

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.III.1995 година во 9,00 часот соба број 154 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (139)

Окружниот стопански суд во Битола со решението II Ст. бр. 1508/94 од 12 XI 1995 година, отворена стечајна постапка над должникот ППУ „МАК ИТАЛИИ“ од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 03-3-822

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул. „Пекљане“ бр. 17, телефон 310-723

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13 III 1995 година во 8 часот соба број 83 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 539/94 од 19.IX.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот П.Т. „ЦЕНТРОХЕМИЈА“ од Скопје, ул. „Подграѓе“ бр. 22

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра ул. „Пекљане“ бр. 17, телефон 310-723.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.II 1995 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1361/94 од 14.XII.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот П.Т. „Божимпекс“ од Скопје, ул. „Никола Тримпаре“ бр. 6.6.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра ул. „Пекљане“ бр. 17, телефон 310-723.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13 II.1995 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 529/94 од 18 I 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗППП „Демир Капија“ ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 35

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Петар Бојков од Неготино, ул. „Првмајска“ бр. 17, телефон 63-701.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14 III 1995 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (143)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1536/94 од 19 I 1995 година поведена е постапка за присилно порамнување во стечај на стечајниот должник „Жито Македонија“ од Скопје со неговите доверители. Одредено рочиште за испитување на

побарувањата и за присилно порамнување е на 27 II 1995 година во 9 часот во соба број 83 при овој суд

Предлог за порамнување на исплатата на утврдените побарувања е во висина од 50% во рок од една година сметано од денот на заклучување на присилното порамнување.

Се повикуваат сите доверители во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, со поднесок во два примероци со приложени докази да ги пријават на советот за порамнување своите побарувања, а должниците без одлагање да ги измират своите обврски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (144)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 887/94 од 28 XII.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватно трговско претпријатие „ДОННЕР“ од Скопје, ул. „Лазар Димитров“ бр. 21.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.II.1995 година во 8,20 часот, соба број 83 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (154)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1158/94 од 12.XII 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Центар за економика, право и издавање „ЕКОНОМИКА“ од Скопје, бул. „ЈНА“ бр. 66

За стечаен судија е одреден Стеван Петанчески, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.II 1995 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (155)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 305/94 од 11.I.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за градежништво, промет и посредување „ЗАНЕС“ - Т. Велес, со седиште на ул. „Емил Зола“ бр. 35.

За ликвидационен управник се определува Александар Здравковски, од Скопје ул. „Драчевска“ бр. 141, телефон 591-253

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23 II 1995 година во 8,00 часот во соба број 60 во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (138)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“, бр. 38/93), ПОС „ПИРИН“ Ново Село, Струмичко објавува

О Г Л А С ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ПОС „ПИРИН“ од Ново Село ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат побарувања да ги пријават истите до ПОС „ПИРИН“ Ново Село.

2. Седиштето на ПОС „ПИРИН“ од Ново Село е на ул. „Китка“ бр. 66 92434 Ново Село, Струмица.

3. Своите побарувања барателите треба да ги достават истовремено и до претпријатието и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Р. Македонија во Скопје на посебен образец пропишан од Агенцијата, („Службен весник на РМ“, бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавување на огласот.

ПОС „ПИРИН“ за детска конфекција
увоз-извоз НОВО СЕЛО

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) и Одлуката за трансформација бр. 246 од 04.10.94 година на „ОРИЗОКОМЕРЦ“ а.д., ул. „29-ти Ноември“ бр. 51 објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. „ОРИЗОКОМЕРЦ“ а.д. Кочани отпочнува со стапка за трансформација на општествениот капитал со кој располага.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги најават своите побарувања кон Претпријатието, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до Претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањата за заштита на своите права се доставуваат на посебен образец, пропишан од Агенцијата и објавен во „Сл. весник на Република Македонија“, бр. 3/94.

5. Седиштето на Претпријатието е „ОРИЗОКОМЕРЦ“ а.д. ул. „29-ти Ноември“, бр. 51, 92300 Кочани.

„ОРИЗОКОМЕРЦ“ а.д. Кочани
(147)

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) АД Фабрика за добиточна храна с. Радобар – Битола, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АД Ф-ка за добиточна храна с. Радобар – Битола, ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец пропишан од Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до АД Ф-ка за добиточна храна с. Радобар – Битола, а еден примерок до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

АД Фабрика за добиточна храна
с. Радобар – Битола
(148)

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) АДМС Конфекција и Трикотажа „Единство“ – Струмица објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ДРУШТВОТО

1. АДМС „Единство“ – Струмица ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања од ова претпријатие во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Барањата за заштита на своите права се доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата (Сл. весник на РМ 3/94).

4. Седиштето на претпријатието е ул. „Гоце Делчев“ бр. 62, Струмица.

АДМС „ЕДИНСТВО“ – Струмица
(149)

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) Управниот одбор на АДМС Модна конфекција „ГЕРАС ЦУНЕВ“ п.о. – Струмица, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. – АДМС Модна конфекција „ГЕРАС ЦУНЕВ“, п.о. – СТРУМИЦА ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. – Евентуалните побарувања да се пријават на Образецот пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 3/94.

3. – Барањето се поднесува во два примерока од кои едниот на адреса на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Булевар „ИЛИНДЕН“ б.б. – СКОПЈЕ, а другиот на адреса: АДМС Модна конфекција „ГЕРАС ЦУНЕВ“, п.о. – СТРУМИЦА, ул. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ бр. 50 – Струмица.

Управен Одбор
(150)

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

Акционерското друштво за производство, сервис и услуги, внатрешна и надворешна трговија „МЕПОС“ Кавадарци ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија да ги пријават своите евентуални побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Акционерското друштво за производство, сервис и услуги, внатрешна и надворешна трговија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатието со општествен капитал.

Барањето се доставува на посебен образец (Сл. весник на РМ бр. 3/94) Седиштето на АД „МЕПОС“ се наоѓа на ул. Шишка 66 Кавадарци.

АД „МЕПОС“
Кавадарци
(151)

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) Претпријатието во општествена сопственост „ТРГОВИЈА“ – Скопје, објавува

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Претпријатието во општествена сопственост – „Трговија“ – Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија до колку ги има да ги пријават своите имотни побарувања од претпријатието.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата за приватизација на Република Македонија.

3. Седиштето на претпријатието во општествена сопственост е на ул. „Кеј Димитар Влахов“ Скопје.

4. Побарувањата се доставуваат до претпријатието и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. (152)

ОДЛУКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

Врз основа на член 15 и 42 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) и согласно Програмата за начинот на остварување на трансформацијата, на предлог на работоводниот орган Собирот на вработените на „ИНВЕСТ-ПРОМЕТ“ од Скопје на седницата одржана на 7.11.1994 година ја донесе следната:

О Д Л У К А ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПОС „ИНВЕСТ-ПРОМЕТ“ ОД СКОПЈЕ СО ОТКУП ОД СТРАНА НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Трансформацијата на малото општествено претпријатие „ИНВЕСТ-ПРОМЕТ“ од Скопје (во натамошниот текст: претпријатие) ќе биде извршена со методот на откуп од страна на вработените.

Член 2

Вредноста на претпријатието е утврдена во почетниот биланс со проценка, согласно Методологијата за проценка на вредноста на претпријатието со општествен капитал. Проценетата вредност на претпријатието се изразува во германски марки, според средниот пазарен курс на денот на проценката и изнесува 56.022,00 ДЕМ.

Член 3

Пред пристапувањето кон трансформација на претпријатието согласно оваа одлука, на 24.07.1994 година објавен е оглас во весникот „Нова Македонија“ со кој се повикуваат поранешните сопственици и нивни правни следбеници. Во рок од 60 дена од објавување на огласот не се најавени побарувања спрема имотот на претпријатието.

2. УСЛОВИ И ПОСТАПКА НА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Член 4

Претпријатието се трансформира преку методот на откуп на удели од страна на вработените. Предмет на продажба изнесува 47.619,00 ДЕМ. Вработените ќе откупат 51% од проценетата вредност на општествениот капитал за трансформација што изнесува 28.571,00 ДЕМ. Претпријатието се продава на единаесет удели од кои десет удели се распределени на сите вработени во претпријатието а еден удел се пренесува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Уделите на вработените гласат на име и даваат право на управување со Друштвото, дивиденда и право на сразмерен дел од остатокот на ликвидациона маса.

Член 5

Претпријатието на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување му пренесува бесплатно удел во вредноста од 8.403,00 ДЕМ (односно потврда за удел), што претставува 15% од вкупната вредност на издадените удели. Уделот од став 1 на овој член е приоритетен и:

- гласи на име на Фондот,
- дава право на фиксна дивиденда од 2% годишно и сразмерно учество во остатокот на добивката ако на обичните удели им се исплатува дивиденда над износ,
- не дава право на глас во Собранието на Друштвото и
- во случај на стечај или ликвидација на Друштвото, дава право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајна, односно ликвидациона маса.

Член 6

На купувачот на уделот му се издава потврда за удел во Друштвото, откако ќе го уплати полниот износ на уделот.

Член 7

Под повластени услови се откупуваат 30% од вредноста на вкупно издадените удели што се купуваат со оваа одлука, односно 16.807,00 ДЕМ.

Член 8

Имателите на уделите во претпријатието кои откупиле удели, должни се согласно Програмата за начинот на трансформација во рок од 5 години по уписот на трансформацијата во судскиот регистар, да го откупат уделот што е пренесен на Агенцијата на Република Македонија, за трансформација на претпријатијата со општествен капитал по номинална вредност.

Член 9

Откупот на уделот што е пренесен на Агенцијата се врши во 5 еднакви рати и ќе се плаќа по усвојувањето на годишната пресметка. Имателите на уделите можат да ја користат дивидендата само за откуп на уделот што го држи Агенцијата, до целосен откуп на претпријатието. Уделите може да се откупуваат и во покуси рокови од роковите утврдени во оваа Одлука.

Член 10

На секое лице кое запишало удел му се доставува план за отплата на уделот и за нив се води посебна книга на потврда за удел.

3. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Составен дел на оваа одлука се:

- Програма за начинот на остварување на трансформацијата,
- Извештај за проценетата вредност на претпријатието,
- Податоци и докази за сопственоста, располагањето, користењето и управувањето со недвижностите.

Член 12

Оваа одлука ќе ја објави директорот на претпријатието во „Службен весник на Република Македонија“, во весникот „Нова Македонија“ и во весниците на јазиците на народностите во рок од 8 дена од денот на приемот на согласноста од Комисијата на Владата за трансформацијата на претпријатието.

Собир на работните луѓе на „Инвест-Промет“ – Скопје

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Сл. весник на РМ“ бр. 38/93, АД „Македонијатурист“ – Скопје,

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Решение бр. 15-23/13, со кое се дава согласност за трансформација на АД „Македонијатурист“ – Скопје согласно Одлуката за трансформација на претпријатието од 26.10.1994 год.

АД „Македонијатурист“ – Скопје објавува извод од

ОДЛУКА

Врз основа на извршената процена на капиталот како и Извештајот на овластената организација за контрола на законитоста на исправноста на сметководствениите искази во постапката за примена на законот за општествен капитал, од Агенцијата на Република Македонија издадено е Решение бр. 1866 од 20.07.1994 год. во кое е утврден процентот на приватизација

АД „Македонијатурист“ – Скопје се трансформира односно ја продолжи трансформацијата на општествениот капитал според Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Службен весник на РМ“ бр. 38/93, со продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и страни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на АД „Македонијатурист“ – Скопје, кои се наоѓаат на улица „Моша Пијаде“ број 12, во време од 12 до 15 часот.

АД „Македонијатурист“ – Скопје

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал, „КАРГО-ИНСПЕКТ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на ден 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на

претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бл. 2 бр.14 – Скопје во време од 13-15 часот.

„КАРГОИНСПЕКТ“ – Скопје
Генерален директор
Дипл. инг. М. Тавризов, с.р.

СОДРЖИНА

100.	Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1993 година	97
101.	Закон за изменување на Законот за сметководството	99
102.	Одлука за формирање Одбор за одбележување на педесетгодишнината од победата над фашизмот	99
103.	Одлука за формирање Одбор за одбележување на педесетгодишнината од основањето на Организацијата на обединетите нации	100
104.	Одлука за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија	100
105.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	104
106.	Одлука за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	105
107.	Одлука за критериумите, мерилата, начинот и постапката за остварување на правото на надоместок до висина на социјално заштитното ниво	106
108.	Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1995 година	109
109.	Одлука за давање на согласност на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија	109
110.	Одлука за определување највисоко ниво на цените на електричната енергија	109
111.	Одлука за определување највисоки цени на брашното и лебот	109
112.	Одлука за распределба на вишоците на приходи над дозволеното ниво на потрошувачка во 1994 година	110
113.	Одлука за формирање на Комисијата за користење на средства од Буџетот на Република Македонија за 1995 година	110
114.	Одлука за основање на организации за згрижување и воспитување на деца	111
115.	Одлука за основање на организација за згрижување и воспитување на деца	111
116.	Решение за дополнување на Решението за утврдување на предметите и опремата која може да се увезе без плаќање царина	111
117.	Програма за заштита на социјално загрозеното население во 1995 година	112
118.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење	113
119.	Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на обемот на здравствените услуги што паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување	113
120.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварувањето на правата и обврските од здравственото осигурување	114